



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ



ГЛАСНИК

Скопје
год. 21 - бр. 4
август 2014



ГЛАСНИК

Патенти

Индустриски дизајн

Трговски марки

Ознаки на потеклото на производите

Лиценци

Застапување

Скопје
год. 21 - бр. 4
август 2014

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO

AD - Андора	EE - Естонија	LB - Либан	SA - Саудиска Арабија
AE - Здружените Арапски Емирати	EG - Египет	LC - Света Луција	SB - Соломонски Острови
AF - Авганистан	EH - Западна Сахара	LI - Лихтенштајн	SC - Сејшелски Острови
AG - Антика и Бардуба	ER - Еритреја	LK - Шри Ланка	SD - Судан
AI - Антигуа	ES - Шпанија	LR - Либериа	SE - Шведска
AL - Албанија	ET - Етиопија	LS - Лесото	SG - Сингапур
AM - Ерменија	FI - Финска	LT - Литванија	SH - Света Елена
AN - Холандски Антили	FJ - Фиџи	LU - Луксенбург	SI - Словенија
AO - Ангола	FK - Фокландски Острови	LV - Латвија	SK - Словачка
AR - Аргентина	FO - Овчи Острови	LY - Либија	SL - Сиера Леоне
AT - Австрија	FR - Франција	MA - Мароко	SM - Сан Марино
AU - Австралија	GA - Габон	MC - Монако	SN - Сенегал
AW - Аруба	GB - Велика Британија	MD - Молдавија	SO - Сомалија
AZ - Азејберџан	GD - Гранада	ME - Црна Гора	SR - Суринам
BA - Босна и Херцеговина	GE - Грузија	MG - Мадагаскар	ST - Сао Томе и Принсипе
BB - Барбадос	GH - Гана	MK - Македонија	SV - Салвадор
BD - Бангладеш	GI - Гибралтар	ML - Мали	SY - Сирија
BE - Белгија	GL - Гренланд	MM - Бурма	SZ - Свазиленд
BF - Горна Волта	GM - Гамбија	MN - Монголија	TC - Турки
BG - Бугарија	GN - Гвинеа	MO - Макао	TD - Чад
BH - Бахреин	GQ - Екваторијална Гвинеа	MP - Северни Маријански Острови	TG - Того
BI - Бурунди	GR - Грција	MR - Мавританија	TH - Тајланд
BJ - Бенин	GS - Јужна Џорџија и Острови на Јужни Сендвич	MS - Монсерато	TJ - Таџикистан
BM - Бермуди	GT - Гватемала	MT - Малта	TM - Туркменија
BN - Брунеј Даресалам	GW - Гвинеа Бисао	MU - Маврициус	TN - Тунис
BO - Боливија	GY - Гвајана	MV - Малдиви	TO - Тонга
BR - Бразил	HK - Хонг Конг	MW - Малави	TP - Источен Тимор
BS - Бахами	HN - Хондурас	MX - Мексико	TR - Турција
BT - Бутан	HR - Хрватска	MY - Малезија	TT - Тринидад и Тобаго
BV - Островот на Буве	HT - Хаити	MZ - Мозамбик	TV - Тувалу
BW - Боцвана	HU - Унгарија	NA - Намибија	TW - Тајван
BY - Белорусија	ID - Индонезија	NE - Нигер	TZ - Танзанија
CF - Централноафриканска Република	IE - Ирска	NG - Нигерија	UA - Украина
CG - Конго	IL - Израел	NI - Никарагва	UG - Уганда
CH - Швајцарија	IN - Индија	NL - Холандија	US - Соединети Американски Држави
CI - Брегот на слоновата коска	IQ - Ирак	NO - Норвешка	UY - Уругвај
CK - Острови на Кук	IR - Иран	NP - Непал	UZ - Узбекистан
CL - Чиле	IS - Исланд	NR - Науру	VA - Ватикан
CM - Камерун	IT - Италија	NZ - Нов Зеланд	VC - Св. Винсент и Гренадин
CN - Кина	JM - Јамајка	OM - Оман	VE - Венецуела
CO - Колумбија	JO - Јордан	PA - Панама	VG - Британски Девствени Острови
CR - Костарика	JP - Јапонија	PE - Перу	VN - Виетнам
CU - Куба	KE - Кенија	PG - Нова Гвинеа	VU - Вануату
CV - Капе Верде	KG - Киргизија	PH - Филипини	WS - Самоа
CY - Кипар	KH - Камбоџа	PK - Пакистан	YE - Јемен
CZ - Чешка	KI - Кирибати	PL - Полска	YU - Југославија
DE - Германија	KM - Коморски Острови	PR - Порторико	ZA - Јужноафричка Република
DJ - Џибути	KN - Св. Китс и Невис	PT - Португалија	ZM - Замбија
DK - Данска	KP - Демократска Република Кореа	PY - Парагвај	ZR - Заир
DM - Доминика	KR - Република Кореа	QA - Катар	ZW - Зимбабве
DO - Доминиканска Република	KW - Кувајт	RO - Романија	
DZ - Алжир	KY - Кајмански Острови	RS - Србија	
EC - Еквадор	KZ - Казакстан	RU - Руска Федерација	
	LA - Лаос	RW - Руанда	

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO)
BX	- Бирото на Бенелукс за жигови и модели
EA	- Евроазиска патентна организација
EM	- Биро за хармонизација (жигови и модели/мостри) (EU)
EP	- Европско патентно биро (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапските земји во Заливот



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

ГЛАСНИК

год. 21 бр.4, август 2014

©2014

Државен завод за индустриска сопственост

двомесечник

за издавачот

САФЕТ ЕМРУЛИ, директор

уредувачки одбор

НАТАША ЗДРАВКОВСКА

ИРЕНА ЈАКИМОВСКА

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ

главен уредник

САФЕТ ЕМРУЛИ

уредник

компјутерска и графичка обработка

АРЈЕТОН УЗАИРИ

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и на англиски јазик.

адреса на издавачот

11 Октомври 25, Скопје

тел. ++389 2 31 16 379

факс ++389 2 31 16 041

e-mail mail@ippo.gov.mk

http://www.ippo.gov.mk

СОДРЖИНА

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

Огласување за ништовно решение
за признавање на правото од
индустриска сопственост

..... 1

ПАТЕНТИ

Прегледи
Промени, пренос, спојување,
престанок

..... 2-26
..... 23-25
..... 25-26

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Пријави на Индустриски Дизајн
Прегледи
Решенија на Индустриски Дизајн
Прегледи

..... 27-51
..... 27-39
..... 40
..... 41-51
..... 51

ТРГОВСКИ МАРКИ

Пријави на Трговски Марки
Прегледи
Решенија на Трговски Марки
Прегледи
Промени, пренос, продолжувања,
спојување, престанок

..... 52-120
..... 52-94
..... 95-99
..... 100-108
..... 109-111
..... 112-120

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 224 од Законот за инду-стриската сопственост ("Службен весник на Република Македонија" бр.47/02 42/03 09/04) решението за признавање на правото на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право.

Предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост согласно членот 225 од Законот за индустриската сопственост може да поднесе заинтересирано лице јавниот обвинител или Заводот по службена должност.

Предлогот за огласување за ништовно решение за признавање на правата од индустриска сопственост може да се поднесе за сето време на траењето на заштитата.

ПАТЕНТИ

Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 Државниот завод за заштита на индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент.

Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 со денот на објавувањето на податоците од решението на патент и апстрактот со нацрт ако го има патентот се признава и се запишува во регистарот на патентите. Во согласност со членот 66 и членот 69 став 3 од ЗИС (“Службен весник на Република Македонија бр. 21/09) кон податоците на решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото патентно барање. Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 49/97) ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.

Податоците се означени со ИНИД* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во ИНИД воведени се дополнителни кодови.

(11) Регистарски број на документот

(13) Вид на документот:

А-патент А1-патент со доказ

А2-дополнителен патент

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања

(21) Број на пријавата

(22) Датум на поднесувањето

(23) Дата на изложбено или саемско првенство

(30) Право на првенство: датум држава број

(45) Дата на објавување

(45) Објава на првичните патентни барања

(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(54) Назив на пронајдокот

(56) Цитирани документи

(57) Апстракт или патентно барање

- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ех - SY број на пријавата година ех - YU број на патентот)
- (61) Број на основната пријава
- (62) Број на првобитната пријава
- (72) Пронајдувач (и)
- (73) Носител на правото на патентот
- (74) Застапник
- (86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата)
- (87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO)
- (96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на EP пријавата)
- (97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на билтен)

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data

(51) В 21В 00/00

(11) 4922

(13) А

(21) 2012/282

(22) 10/08/2012

(45) 31/08/2013

(30) П 20120282 10/08/2012 МК

(73) Илија Јосифовски

ул."Никола Русински" број 4/1-29, Скопје, МК

(72)

(54) "НАДГРАДБА СО ХАРДВЕРСКА

ИНОВАЦИЈА НА ЕМУЛЗИОНТЕ

ПОТСИСТЕМИ ОД ТАНДЕМ

ЛАДНОВАЛАЧКИТЕ СИСТЕМИ, ОВОЗМОЖУВА

КВАНТИТЕТ НА ПРИДОБИВКИ СО


СООДВЕТНИ ФИНАНСИСКИ ЗАШТЕДИ".

(57) Мојот инвентивен труд: НАДГРАДБА СО ХАРДВЕРСКА ИНОВАЦИЈА НА ЕМУЛЗИОНТЕ ПОДСИСТЕМИ ОД ТАНДЕМ ЛАДНОВАЛАЧКИТЕ СИСТЕМИ, ОВОЗМОЖУВА КВАНТИТЕТ НА ПРИДОБИВКИ СО СООДВЕТНИ ФИНАНСИСКИ

ЗАШТЕДИ е вграден во танковите: I и II (точка 3.1 од Сл. 1) за работна емулција на емулзиониот подсистем, пред 15 години и дава резултати во континуитет.

Честите поплаки од вработените на тандемот петтостан и емулзиотниот подсистем и од одржувачките служби, дека се шири непријатен мирис во текот на работењето, од една страна, карактеристиките на маслото за валање и работната емулзија и проектните решенија при изградба на емулзиониот подсистем, за барбурација на работната емулзија од друга страна, опишани во точките 1 и 2 како подзаглавие од Решение на техничкиот проблем, беа основи за решение на проблемот. Преку систем на цевки се внасува: континуирано, контролирано, доволно, компримиран воздух во работната емулзија во танковите I и II (точка 3.1 и 3.2 од Сл. 1).

1. Тандем петтостан
2. Електро подсистем
(контролна соба)
3. Емулзионен подсистем
4. Транспорт на валци
5. Работилница за валци



(51) **C 0800 00/00**(11) **4923**

(13) A

(21) **2013/150**

(22) 24/04/2013

(45) 31/08/2013

(30) П 20130150 24/04/2013 МК

(73) **Илиев Зоран****ул.Луј Пастер бр.3А Скопје, МК**

(74) Дарко Јанкуловски, адвокат

бул. Крсте Мисирков бр.13/2, 1000, Скопје

(54) **ОЛЕСНЕТ ВЕШТАЧКИ ГРАНИТ-РОЏЕР**

(57) Пронајдокот ОЛЕСНЕТ ВЕШТАЧКИ ГРАНИТ - РОЏЕР е составен од: огноотпорна негорива полиестерска смола, олеснет (експандиран) камен PERLIT, олеснувач EXPANCE DE MICROSPHERES, катализатор и зацврстувач кој

хемиски врзани го даваат финалниот производ. Овој пронајдок е употреблив во градежништвото како материјал за изработка на елементи за украсување на фасади, но со многу поголема јакост и можност за естетика од досега познатите материјали.

Пронајдокот е применлив за потребите на изработка на барок фасади на постоечки објекти, каде не е дозволена тежина поради постоечката статика, а е потребен постигнатиот квалитет на патентот: водоотпорност, негоривост, специфична тежина (олеснетост) и цврстина. Може да се примени и во изработката на делови од ентериер и било какви предмети кои ги бараат неговите карактеристики.

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51)основен	(11)	(13)
8B21B00/00	8B21B00/00	4922	A
8C080000/00	8C080000/00	4923	A

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)	(13)
B 21B 00/00	Илија Јосифовски	4922	A
C 0800 00/00	Илиев Зоран	4923	A

(51) **A 21D 2/14, 10/00, 2/18, 2/36**

(11) **4916**

(13) T1

(21) **2013/125**

(22) 08/04/2013

(45) 31/08/2013

(30) 08172799 23/12/2008 EP

(96) 16/12/2009 EP09797021.4

(97) 20/02/2013 EP2381790

(73) **BASF SE**

67056 Ludwigshafen, DE

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) DIENER, Ralf; SCHNEIDER, Jurgen; SEITER, Herbert; SCHAFFER, Manfred and SCHMID, Walter


(54) **МЕШАНИ КРИСТАЛИ, МЕТОД ЗА НИВНА ИЗРАБОТКА И НИВНА ПРИМЕНА ВО ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ**

(57) 1 Мешани кристали кои што содржат

а) агенс за вриење

б) 0.1 до 5000 ppm по тежина помошно средство за кристализација, врз основа на вкупната количина на агенсот за вриење, во форма на најмалку еден полимер, при што кога хидрофилни деривати на целулозата се користат како помошно средство за кристализација, чија количина е намалена на помалку од 100 ppm по тежина, врз основа на вкупната количина на агенсот за вриење. има уште 13 патентни барања.

Слика 1:



(51) **E 06B 7/28, A 47H 27/00**

(11) **4921**

(13) T1

(21) **2013/341**

(22) 26/08/2013

(45) 31/08/2013

(30) 102009039041 28/08/2009 DE;

102009052532 11/11/2009 DE and 202009015261 U 28/08/2009 DE

(96) 27/08/2010 EP10008916.8

(97) 05/06/2013 EP2299045

(73) **Stoll, Matthias**

88250 Weingarten, DE

(74) Друштво за застапување МСА ИП-Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) Stoll, Matthias

(54) **СИСТЕМ ЗА ПРИЦВРСТУВАЊЕ**

(57) 1 Прозорски елемент (3) со систем за прицврстување(1) за прицврстување на некој предмет(2; 2a, 2b, 2c) на прозорскиот елемент (3),

- при што прозорскиот елемент (3) опфаќа рамка на прозорот (4), рамки на крилјата (5) и надворешен прозорски симс (6),

- при што системот за прицврстување (1) опфаќа најмалку едно средство за држење (12),


- при што средството за држење (12) може да се поврзе со прозорскиот елемент (3) и повторно да се одвои,

- при што елементот за држење (12) опфаќа прво средство за прицврстување (13), второ средство за прицврстување (14) и средство за поврзување (15),
- при што средството за поврзување (15) го носи првото средство за прицврстување (13) на еден крај (15a), а на друг крај (15b) второто средство за прицврстување (14),
- при што предметот што треба да се прицврсти (2; 2a, 2b, 2c) може да се прицврсти на некоја компонента од средството за прицврстување (12),
- при што првото средство за прицврстување (13) може да се прицврсти на рамката на прозорот (4),
- при што второто средство за прицврстување (14) може да се прицврсти на

надворешен прозорски симс (6), а се одликува со тоа што

- првото и второто средство за прицврстување (13, 14) обликувани како парови (17, 18), при што првиот пар закачува стега (8) од прозорската рамка (4), а вториот пар еден окапен раб (9) од надворешниот прозорски симс (6).

има уште 9 патентни барања.



(51) **A 61F 13/15, 13/49, 13/514, B 29B 15/12, B 29D 28/00**

(11) **4924**

(13) T1

(21) **2013/366**

(22) 12/09/2013

(45) 31/08/2013

(30)

(96) 13/08/2010 EP10754574.1

(97) 10/07/2013 EP2467250

(73) **OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.**

Via Kennedy 10, 40069 Zola Predosa(BO), IT

(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) **FERRAILOLO, Francesco**

(54) СТРУКТУРА ЗА ПРЕКРИВАЊЕ НА ТЛОТО И ПОСТРОЈКА И МЕТОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА НАВЕДЕНАТА СТРУКТУРА

(57) 1 Производна постројка за структура за прекривање на тлото (6), наведената постројка вклучува:

- влезна зона на постројката и излезна зона на постројката за елемент за зајакнување од типот на мрежа (10),

- средства за придвижување (4) дизајнирани при работа да го движат елементот за зајакнување од типот на мрежа (10), по должината на предвидена патека од влезната зона до излезната зона,


- средства за снабдување (11) за снабдување на пластичниот материјал во форма на нишки (7) во течна состојба до елементот за зајакнување од типот на мрежа (10),

- разладни средства (2, 3) за ладење, во работа, на пластичниот материјал во форма на нишки (7) и со тоа да се формира испреплетена пластична структура на елементот за зајакнување од типот на мрежа (10),

назначена со тоа, што влезната зона и излезната зона се распоредени една наспроти друга по должината на предвидената патека во однос на средствата за снабдување (11).

има уште 8 патентни барања.

НАЦРТ 1



(51) C 07D 243/20, A 61K 31/5513, A 61P 37/02

(11) 4911

(13) T1

(21) 2013/373

(22) 17/09/2013

(45) 31/08/2013

(30) 20050709667P 19/08/2005 US

(96) 17/08/2006 EP06836105.4

(97) 10/07/2013 EP1928845

(73) Array Biopharma, Inc.

3200 Walnut Street, Boulder, CO 80301, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) DONERTY, George, A. and JONES, Zachary

(54) АМИНОДИАЗЕПИНИ КАКО МОДУЛАТОРИ
НА РЕЦЕПТОРИ СЛИЧНИ НА TOLL

(57) 1 Соединение со формулата

и солвати, таутомери и негови фармацевтски прифатлив соли, кадешто:

Z е H, C1-C12 алкил, C2-C10 алкенил, C2-C12 алкинил, C1-C12 хетероалкил кадешто барем еден од јаглеродните атоми е заменет со хетероатом избран од N, O или S, C3-C12 циклоалкил, 3 до 8 член хетероциклоалкил кадешто барем еден прстенест атом е хетероатом избран од N, O или S, фенил, 5 до 7 член хетероарил кадешто барем еден и се до четири прстенести атоми се хетероатом избран од N, O или S, OR6 или NR6R7, кадешто споменатиот алкил, алкенил, алкинил, хетероалкил, циклоалкил, хетероциклоалкил, фенил и хетероарил се опционално супституирани со една или повеќе групи независно избран од C1-C12 алкил, C2-C10 алкенил, C2-C12 алкинил, F, Cl, Br, I, CN, OR6, NR6R7, C(=O)R6, C(=O)OR6, OC(=O)R6, C(=O)NR6R7, (C1-C6 алкил)амино, CH3OCH2O-, R6OC(=O)CH=CH2-, NR6SO2R7, SR6 и SO2R6; R1, R2, R3 и R4 се независно избрани од H, C1-C12 алкил, C2-C10 алкенил, C2-C12 алкинил,

C1-C12 хетероалкил кадешто барем еден јаглородните атоми е заменет со хетероатом избран од N, O или S, C3-C12 циклоалкил, C3-C10 циклоалкенил, 3 до 8 член хетероциклоалкил кадешто барем еден атом од прстенот е хетероатом избран од N, O или S, фенил и 5 до 7 член хетероарил кадешто барем еден до четири атоми од прстенот се хетероатоми избран од N, O или S, кадешто споменатиот алкил, алкенил, алкинил, хетероалкил, циклоалкил, циклоалкенил, хетероциклоалкил, фенил, и хетероарил се опционално супституирани со една или повеќе групи независно избрани од C1-C12 алкил, C2-C10 алкенил, C2-C12 алкинил, F, Cl, Br, I, CN, OR6, NR6R7, C(=O)R6, C(=O)OR6, OC(=O)R6, C(=O)NR6R7, (C1-C6 алкил)амино, CH₃OCH₂O-, R₆OC(=O)CH=CH₂-, NR₆SO₂R₇, SR₆ и SO₂R₆, или R1 и R2 заедно со атомот кон којшто тие се сврзани формираат заситен или делумно незаситен C3-C12 карбоцикличен прстен, кадешто споменатиот карбоцикличен прстен е опционално супституиран со една или повеќе групи независно избрани од C1-C12 алкил, C2-C10 алкенил, C2-C12 алкинил, F, Cl, Br, I, CN, OR6, NR6R7, C(=O)R6, C(=O)OR6, OC(=O)R6, C(=O)NR6R7, (C1-C6 алкил)амино, CH₃OCH₂O-, R₆OC(=O)CH=CH₂-, NR₆SO₂R₇, SR₆ и SO₂R₆, или R3 и R4 заедно се оксо; секој R5 е независно избран од H, F, Cl, Br, I, OMe, CH₃, CH₂F, CHF₂, CF₃ и CF₂CF₃; R6 и R7 се независно избрани од H, C1-C12 алкил, C2-C10 алкенил, C2-C12 алкинил, C1-C12 хетероалкил

кадешто барем еден од јаглородните атоми е заменет со хетероатом избран од N, O или S, C3-C12 циклоалкил, C3-C10 циклоалкенил, 3 до 8 член хетероциклоалкил кадешто барем еден атом од прстенот е хетероатом избран од N, O или S, фенил, и 5 до 7 член хетероарил кадешто барем еден и се до четири прстенести атоми се хетероатом избран од N, O или S, кадешто споменатиот алкил, алкенил, алкинил, хетероалкил, циклоалкил, циклоалкенил, хетероциклоалкил, фенил, и хетероарил се опционално супституирани со една или повеќе групи независно избрани од C1-C12 алкил, C2-C10 алкенил, C2-C12 алкинил, F, Cl, Br, I, CN, (C1-C6 алкил)амино и CH₃OCH₂O-; или R6 и R7 заедно со атомот кон којшто се сврзани формираат заситен или делумно незаситен 3 до 8 член хетероцикличен прстен кадешто барем еден атом од прстенот е хетероатом избран од N, O или S, кадешто споменатиот хетероцикличен прстен е опционално супституиран со една или повеќе групи независно избрани од C1-C12 алкил, C2-C10 алкенил, C2-C12 алкинил, F, Cl, Br, I, CN, (C1-C6 алкил)амино, and CH₃OCH₂O-; и n е 0, 1, 2, 3 или 4.

има уште 20 патентни барања.

(51) **A 61K 9/19, 39/35, 47/10, 47/26**

(11) **4910**

(13) T1

(21) **2013/377**

(22) 19/09/2013

(45) 31/08/2013

(30) 20080021806 28/11/2008 GB

(96) 27/11/2009 EP09760560.4

(97) 31/07/2013 EP2373293

(73) **Circassia Limited**

The Oxford Science Park Oxford OX4 4GA, GB

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) HAFNER, Roderick, Peter and LAIDLER, Paul

(54) **"СОСТАВ СО НАМАЛЕНА ДИМЕР
ФОРМАЦИЈА"**

(57) 1 Употреба на техалоз и тиоглицерол во состав сушен со замрзнување што се состои од пептиди од SEQ ID NOS: 1 до 4 за спречување или намалување на димеризација на наведените пептиди во споменатиот состав.

има уште 9 патентни барања.

(51) **E 02D 3/12, 27/34, 35/00**

(11) **4917**

(13) T1

(21) **2013/383**

(22) 24/09/2013

(45) 31/08/2013

(30) 20060005379 05/06/2006 FI

(96) 04/06/2007 EP07730808.8

(97) 24/07/2013 EP2024573

(73) **Uretek Worldwide Oy**

Myllyhaantie 5 33960 Pirkkala, FI

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат


ул. "Народен Фронт" 21/4-5 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(72) **LIEVONEN, Tuomas and H?KKINEN, Sami**

(54) **ПОСТАПКА И УРЕД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ
НА ЗЕМЈИШТЕ И/ИЛИ ИЗДИГНУВАЊЕ НА
ОБЈЕКТИ**

(57) 1 Постапка за згуснување, пополнување или
замена на земја и/или издигнување на објекти,

каде постапката опфаќа изработка на бушотина
(6), поставување на инјекциона шипка (1) заедно
со експанзионен елемент (2) поврзан со неа во
бушотина (6), инјектување на супстанца во
експанзионен елемент (2), к а р а к т е р и с т и ч
е н п о т о а , што за инјектување се употребува
супстанца која експандира како последица на
хемијска реакција така да силата која го притиска
експанзионот елемент (2) накај земјата
генерира првенствено со хемијска реакција.
има уште 24 патентни барања.



(51) **C 07D 241/18, 241/38, 401/04, 403/04, 405/04**

(11) **4919**

(13) T1

(21) **2013/407**

(22) 09/10/2013

(45) 31/08/2013

(30) 0008165 29/04/2008 EP

(96) 31/03/2009 EP09737783.2

(97) 31/07/2013 EP2268624

(73) **Merck Patent GmbH**

Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE


(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **KERGOAT, Micheline; CHARON, Christine;**
BOTTON, Gerard; VALEUR, Eric and ELBAWAB,
Samer


(54) **АРИЛПИРАЗИНОН ДЕРИВАТИ**
СТИМУЛАТОРИ НА СЕКРЕЦИЈА НА ИНСУЛИН,
ПОСТАПКИ ЗА НИВНО ДОБИВАЊЕ И НИВНА
УПОТРЕБА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ДИЈАБЕТЕС

(57) 1 Соединение со општата формула (I)



кадешто:

R1 е избрано од алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил, циклоалкилалкил, хетероциклоалкил, алкоксиалкил, секој од овие групи може опционално да биде супституиран со еден или повеќе супституенти избрани од Y; **R2** е избран од водород, алкил, циклоалкил; **R3** е избран од водород, алкил, циклоалкил; **A** е избран од арил, хетероарил, арилалкил, кадешто алкил, арил и хетероарил групи може опционално да биде супституирано со еден или повеќе супституенти избрани од Y; **Y** е: хидрокси, тио, халоген, цијано, трифлуорометокси, трифлуорометил, карбокси, карбоксиметил, карбоксиетил, алкил, алкокси, алкиламино, арил, арилсулфонилалкил, арилокси, арилалкокси, amino, NR5R6, азидо, нитро, гванидино, амидино, фосфоно, оксо, карбамоил, алкилсулфонил, алкилсулфинил, алкилтио, SF5, две Y групи може да формираат метилендиокси; **R5** и **R6** се независно избрани од водород, алкил, арил, арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, кадешто алкил, арил и хетероарилгрупи може опционално да бидат супституирани со еден или повеќе супституенти избрани од Y, **R5** и **R6** заедно може да формираат хетероцикл; **R2** и **R3** може да формираат круг којшто одговара на општата формула (II)



кадешто:


R1 и **A** се дефинирани како погоре;

$n = 3, 4, 5$;


R4 претставува еден или повеќе супституенти избрани од водород, алкил, алкокси, циклоалкил, арил, кадешто алкил, циклоалкил и арилгрупи може опционално да бидат супституирани со еден или повеќе супституенти, избрани од хидрокси, халоген, алкил, алкокси, трифлуорометокси, трифлуорометил, алкилсулфонил, NR7R8; **R7** и **R8** се независно избрани од водород, алкил, циклоалкил;

исто како и негови рацемични форми, таутомери, енантиомери, диастереомери, епимери и полиморфи и нивни смеси, и негова фармацевтски прифатлива сол, со клаузула дека следните соединенија се исклучени:


(i) 1-Метил-3-фенил-5,6,7,8-тетрахидро-1H-квиноксалин-2-он




(ii) 1-Метил-3-фенил-1,5,6,7,8,9-хексахидро-циклохептапирозин-2-он




(iii) 1-пент-4-енил-3-фенил-1H-пирозин-2-он




(iv) N-[2-(4-Метил-3-оксо-3,4-дихидро-пиразин-2-ил)-фенил]-ацетамид




(vii) 1-Метил-3-(5-метил-[1,2,4]оксадизаол-3-ил)-1Н-пиразин-2-он



(v) 1-Метил-3-(2-метиламино-фенил)-1Н-пиразин-2-он



има уште 14 патентни барања.



(vi) 1,5,6-триметил-3-фенил-1Н-пиразин-2-он

(51) C 07D 249/10, A 61K 31/4196, A 61P 25/00

(11) 4918

(13) T1

(21) 2013/411

(22) 10/10/2013

(45) 31/08/2013

(30) 0382290 21/12/2009 EP and 0305239P 17/02/2010 US

(96) 15/12/2010 EP10798419.7

(97) 18/09/2013 EP2516406

(73) Ely Lilly and Company

Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285, US


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) MONN, James, Allen; PRIETO, Lourdes; TABOADA MARTINEZ, Lorena; MONTERO SALGADO, Carlos and SHAW, Bruce William

(54) MGLU2 АГОНИСТИ

(57) 1 Соединение со формула



кадешто

 R^1 е водород, R^2 е водород и R^3 е водород; R^1 е водород, R^2 е (2S)-2-аминопропаноил и R^3 е водород; R^1 е водород, R^2 е (2S)-2-амино-4-метилсулфанил-бутаноил и R^3 е водород; R^1 е водород, R^2 е (2S)-2-амино-4-метилпентаноил и R^3 е водород; R^1 е водород, R^2 е 2-аминоацетил, и R^3 е водород; R^1 е бензил, R^2 е водород и R^3 е бензил; или R^1 е (2-флуорофенил)метил, R^2 е водород, и R^3 е (2-флуорофенил)метил;

или негова фармацевтски прифатлива сол или солват на солта.

има уште 24 патентни барања.

(51) A 61K 31/4184, 31/454, 31/55, A 61P 9/10

(11) 4928

(13) T1

(21) 2013/412

(22) 10/10/2013

(45) 31/08/2013

(30) 0670204P 11/04/2005 US

(96) 11/04/2006 EP 11189346.7

(97) 10/07/2013 EP2420234

(73) Abbott Laboratories

100 Abbott Park Road Abbott Park, Illinois
60064-6008, US

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) Zhu, Guidong; Gong, Jianchun; Gandhi,

Virajkumar, B.; Penning, Thomas, D. and Giranda,
Vincent(54) "1 Н-БЕНЗИМИДАЗОЛ-4-КАРБОКСАМИДИ
ЗАМЕНЕТИ СО КВАРТЕРНЕРЕН ЈАГЛЕРОД НА
2-ПОЗИЦИЈА КАКО ПАРП ИНХИБИТОРИ ЗА
УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕО НА РАК"

(51) C 07C 271/24, C 07D 215/22

(11) 4927

(13) T1

(21) 2013/413

(22) 14/10/2013

(45) 31/08/2013

(30) 0397 16/03/2009 IT

(96) 11/03/2010 EP10712320.0

(97) 14/08/2013 EP2408739

(73) EOS Ethical Oncology Science S.p.a. in
abbreviated form EOS S.p.A.

Via Monte di Pieta 1/A, 20121 Milano, IT

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ


ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) SPINELLI, Silvano and LIVI, Valeria

(54) ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ 6-(7-((1-АМИНОЦИКЛОПРОПИЛ)МЕТОКСИ)-6-МЕТОКСИХИНОЛИН-4-ИЛОКСИ)-N-МЕТИЛ-1-НАФТАМИД И НЕГОВИ СИНТЕТИЧКИ ПОЛУПРОИЗВОДИ


(57) 1 Постапка за подготвување на
соединението 6-(7-((1-

аминоциклопропил)метокси)-6-метоксихинолин-4-илокси)-N-метил-1-нафтамид со формулата (I):




или негова фармацевтски прифатлива сол, што ги опфаќа следниве чекори:


а) реакција на 1-амино-1-хидроксиметилциклопропан заштитен на amino групата со формулата (VI):




каде што R и R' земени заедно со атомот на азот на кој тие се поврзани претставуваат заштитена примарна amino група, со 4-хидрокси-3-метоксиацетофенон со формулата (VII):




во условите на Мицуноби реакцијата, за да дадат соединение со формулата (VIII):




каде што R и R' се како што е дефинирано горе;
б) нитрација на соединение со формулата (VIII) за да даде соединение со формулата (IX):



каде што R и R' се како што е дефинирано горе;
ц) реакција на соединение со формулата (IX) со соединение со формулата (XV):





каде што R1 е праволиниски или разгранет C₁-C₆ алкил или C3-C6-циклоалкил, за да даде соединение со формулата (X):




каде што R и R' се дефинирани горе и линијата  значи дека двојната врска од бета-енаминокетон група може да биде во цис или транс конфигурација;

д) редукција на нитро групата од соединение со формулата (X) и пропратна циклизација за да даде соединение со формулата (XI) што може да биде во рамнотежа со неговата таутомерна форма (XIa):




каде што R и R' се како што е дефинирано горе;
е) конверзија на соединение со формулата (XI) или (XIa) во соединение со формулата (XII):




каде што X е одбрано од Cl, Br или I и R и R' се како што е дефинирано горе;

ф) реакција на соединение со формулата (XII) со 6-хидрокси-N-метил-1-нафтамид со формулата (XIII):



за да даде соединение со формулата (XIV):



(XIV)

каде што R и R' се како што е дефинирано горе;
г) депротекција на заштитената примарна amino група на соединението со формулата (XIV) за да го даде соединението со формулата (I);
х) дополнителна конверзија на соединението (I) во негова фармацевтски прифатлива сол преку познати методи.

има уште 12 патентни барања.

(51) C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 9/00

(11) 4925 (13) T1

(21) 2013/415 (22) 14/10/2013

(45) 31/08/2013

(30) 020720 30/01/2009 JP

(96) 29/01/2010 EP10703532.1

(97) 31/07/2013 EP2384327

(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited
1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi,
Osaka 541-0045, JP

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) MAEKAWA, Tsuyoshi and IGAWA, Hideyuki

(54) СОЕДИНЕНИЕ СО СПОЕН ПРСТЕН И
НЕГОВА УПОТРЕБА

(57) 1 1. Соединение претставено со формулата (I):

назначено со тоа, што:

R1 е атом на водород, можно супституиран C1-6 алкил, можно супституирана 3- до 10-члена неароматска циклична група или можно супституирана 5- или 6-члена ароматска циклична група;

R2 е атом на водород, можно супституиран C1-6 алкил, можно супституиран C1-6 алкокси, можно супституиран C1-6 алкилтио, можно

супституиран C1-6 алкилсулфинил или можно супституиран C1-6 алкилсулфонил;

R3 е атом на водород, атом на халоген, можно супституиран C1-6 алкил или можно супституиран C1-6 алкокси;

X, Y и Z се, независно еден од друг, атом на азот или CR4, каде што R4 е атом на водород, атом на халоген, можно супституиран C1-6 алкил, можно супституиран C1-6 алкокси или можно супституиран C3-6 циклоалкил;

W е можно супституиран C1-4 алкилен, -O-W'-, -W'-O-, -N(Ra)-W'- или -W'-N(Ra)-, каде што W' е врска или можно супституиран C1-4 алкилен, Ra е атом на водород, можно супституиран C1-6 алкил или можно супституиран C3-6 циклоалкил, A е можно супституиран 5- или 6-член двовалентен ароматски прстен; и

B е ацил или можно супституирана 3- до 10-члена хетероциклична група, под услов кога B е карбокси, карбамоил или тетразолил, R1 да не биде атом на водород,

или негова сол.

има уште 21 патентни барања.

(51) A 61K 9/00, 31/33, 9/20, A 61P 3/10

(11) 4920 (13) T1

(21) 2013/419 (22) 16/10/2013

(45) 31/08/2013

(30) 01809 24/02/2011 TR and 10683 21/12/2010 TR

(96) 21/12/2011 EP11194783.4

(97) 21/08/2013 EP2468256

(73) Sanovel Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim
Sirketi

34460 Sariyer/Istanbul, TR

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Turkyilmaz, Ali; Cifter, Umit; Karakoy, Basak Acar; Saydam, Mehtap and Ergenekon, Ercan

(54) КОМБИНАЦИИ НА ВИЛДАГЛИПИН И ГЛИМЕПИРИД

(57) 1 Фармацевтска комбинирана формулација, што содржи вилдаглиптин или фармацевтски прифатлива сол од вилдаглиптин,

глимепирид или фармацевтски прифатлива сол од глимепирид, и најмалку еден обложувачки слој.

има уште 16 патентни барања.

(51) **A 61K 31/44, 31/4412, 31/4985, 31/5025, 31/506, 31/519, 31/53, A 61P 9/12**

(11) **4909** (13) T1
(21) **2013/435** (22) 24/10/2013
(45) 31/08/2013

(30) 05103147 19/04/2005 EP

(96) 12/04/2006 EP11168764.4

(97) 07/08/2013 EP2366393

(73) **Takeda GmbH**

Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) SCHUDT, Christian; HATZELMANN, Armin;

BEUME, Rolf; MARX, Degenhard; TENOR,

Hermann; EDDAHIBI, Saadia and ADNOT, Serge

(54) РОФЛУМИЛАСТ ЗА ТРЕТМАНОТ НА ПУЛМОНАЛНА ХИПЕРТЕНЗИЈА

(57) 1 Употреба на соединение одбрано од групата составена од рофлумиласт, фармацевтски прифатлива сол на рофлумиласт, рофлумиласт-N-оксид и фармацевтски прифатлива сол на рофлумиласт-N-оксид за производството на фармацевтски состав за превентивниот третман на пулмонална хипертензија.

има уште 11 патентни барања.

(51) **C 07D 401/14, 231/56, 403/04, 403/12, 405/12, 471/04**

(11) **4908** (13) T1
(21) **2013/437** (22) 24/10/2013
(45) 31/08/2013

(30) 20030378164 03/03/2003 US and

20030688849 15/10/2003 US

(96) 25/02/2004 EP08164860.2

(97) 31/07/2013 EP1997810

(73) **Array Biopharma Inc.**

3200 Walnut Street Boulder, CO 80301, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Mareska, David, A; Kim, Youngboo;

Groneberg, Robert; Rizzi, James; Rodriguez,

Martha; Kim, Ganghyeok; Vigers, Guy; Rao, Chang;

Balachari, Devan; Harvey, Darren and Munson,

Mark

(54) ИНДАЗОЛИ, БЕНЗОТРИАЗОЛИ И НИВНИ N-АНАЛОЗИ КАКО P-38 КИНАЗНИ ИНХИБИТОРИ

(57) 1 Соединение за употреба во терапија кај луѓе или животни, споменатото соединение,

вклучува одвоени енантиомери, диастереомери, солвати и нивни фармацевтски прифатливи соли, коешто ја има формулата:

кадешто

Y е N;

W е C-B или N;

U е CH или N;

V е C-E или N;

X е O, S, SO, SO₂, NR₇, C=O, CHR₇, -C=NOR₁, -C=CHR₁, или CHOR₁;

R₁ е H, PO₃H₂, SO₃H₂, алкил, алил, алкенил, алкинил, хетероалкил, хетероалил, хетероалкенил, хетероалкинил, алкокси, хетероалкокси, Zn-циклоалкил, Zn-хетероциклоалкил, или Zn-Ar₁, кадешто споменатиот алкил, алил, алкенил, алкинил, хетероалкил, хетероалил, хетероалкенил, хетероалкинил, алкокси, хетероалкокси, Zn-циклоалкил, Zn-хетероциклоалкил, или Zn-Ar₁ може да биде супституиран или несупституиран;

Z е алкилен којшто има од 1 до 4 јаглериоди или алкенилен или алкинилен секој има од 2 до 4 јаглериоди,

кадешто споменатиот алкилен, алкенилен или алкинилен може да биде супституиран или несупституиран;

R7 е H или супституиран или несупституиран метил;

Ar1 е арил или хетероарил, секој од нив може да биде супституиран или несупституиран;

A е H, OH, amino заштитна група, Zn-NR₂R₃, Zn-NR₂(C=O)R₂, Zn-SO₂R₂, Zn-SOR₂, Zn-SR₂, Zn-OR₂, Zn-(C=O)R₂, Zn-(C=O)OR₂, Zn-O-(C=O)R₂, алкил, алил, алкенил, алкинил, хетероалкил, хетероалил, хетероалкенил, хетероалкинил, алкокси, хетероалкокси, Zn-циклоалкил, Zn-хетероциклоалкил, или Zn-Ar₁, кадешто споменатиот алкил, алил, алкенил, алкинил, хетероалкил, хетероалил, хетероалкенил, хетероалкинил, алкокси, хетероалкокси, Zn-циклоалкил, Zn-хетероциклоалкил, или Zn-Ar₁ може да биде супституиран или несупституиран;

R2 и R3 се независно H, OH, amino заштитна група, алкохол заштитна група, киселинска заштитна група, сулфур заштитна група, алкил, алил, алкенил, алкинил, хетероалкил, хетероалил, хетероалкенил, хетероалкинил, алкокси, хетероалкокси, Zn-циклоалкил, Zn-хетероциклоалкил, или Zn-Ar₁, кадешто споменатиот алкил, алил, алкенил, алкинил, хетероалкил, хетероалил, хетероалкенил, хетероалкинил, алкокси, хетероалкокси, Zn-циклоалкил,

Zn-хетероциклоалкил, или Zn-Ar₁ може да биде супституиран или несупституиран,

или R2 заедно со R3 и N формира заситен или парцијално незаситен хетероцикличен прстен којшто има 1 или повеќе хетероатоми во споменатиот прстен, кадешто споменатиот хетероциклил може да биде супституиран или несупституиран и кадешто споменатиот хетероциклил може да биде фузиран во ароматичен прстен;

B е H, NH₂, или супституиран или несупституиран метил;

E е Zn-NR₂R₃, Zn-(C=O)R₄, Zn-(C=O)R₅, Zn-NR₅(C=O)R₅, Zn-O(C=O)R₅, Zn-OR₅, Zn-SO₂R₅, Zn-SO₂R₄, Zn-SOR₅, Zn-SR₅, или Zn-NH(C=O)NHR₅;

R4 е супституирана или несупституирана природна или неприродна amino киселина, заштитена природна или неприродна amino киселина NH(CHR₆)(CH₂)_mOR₅ кадешто m е цел број од 1 до 4, или NR₂R₃;

R5 е H, OH, amino заштитна група, алкохолна заштитна група, киселинска заштитна група, сулфурна заштитна група, алкил, алил, алкенил, алкинил, хетероалкил, хетероалил, хетероалкенил, хетероалкинил, алкокси, хетероалкокси, Zn-циклоалкил, Zn-хетероциклоалкил, или Zn-Ar₁, кадешто споменатиот алкил, алил, алкенил, алкинил, хетероалкил, хетероалил, хетероалкенил, хетероалкинил, алкокси, хетероалкокси, Zn-циклоалкил, Zn-хетероциклоалкил, или Zn-Ar₁ може да биде супституиран или несупституиран;

R6 е природна amino киселина странична низа, Zn-NR₂R₃, Zn-OR₅, Zn-SO₂R₅, Zn-SOR₅, или Zn-SR₅; и

n е 0 или 1;

и кадешто суситиент(ите) од секоја група е/се избрани помеѓу: хало, алкил, алил, алкенил, алкинил, хетероалкил, хетероалил, хетероалкенил, хетероалкинил, алкокси, хетероалкокси, Zn-циклоалкил, Zn-хетероциклоалкил, Zn-OR, Zn-NO₂, Zn-CN, Zn-CO₂R, Zn-(C=O)R, Zn-O(C=O)R, Zn-O-алкил, Zn-OAr, Zn-SH, Zn-SR, Zn-SOR, Zn-SO₂R, Zn-S-Ar, Zn-SOAr, Zn-SO₂Ar, арил, хетероарил, Zn-Ar, Zn-(C=O)NR'R'', Zn-NR'R'', Zn-NR(C=O)R, Zn-SO₂NR'R'', PO₃H₂, SO₃H₂, амин заштитни групи, алкохол заштитни групи, сулфур заштитни групи или киселински заштитни групи, кадешто:

Z е алкилен којшто има од 1 до 4 јаглериоди или алкенилен или алкинилен секој има од 2 до 4 јаглериоди;

R, R' и R" се алкил, алил, алкенил, алкинил, хетероалкил, хетероалил, хетероалкенил, хетероалкинил, алкокси, хетероалкокси, Zn-циклоалкил или Zn-хетероциклоалкил, и Ar е арил или хетероарил;

споменатиот алкенил е права или разгранета-
низа моновалентен јаглеводороден радикал од
два или дванаесет јаглородни атоми,
којшто содржи барем една двојна врска;
споменатиот алкинил е прав или разгранет
моновалентен јаглеводороден радикал од два
или дванаесет јаглородни атоми којшто содржи
барем една тројна врска;
споменатиот алил е радикал којшто ја има
формулата $RC=CHCH_2R$, каде што R е алкил,
алкенил, алкинил, циклоалкил,
хетероциклоалкил, арил, хетероарил;
споменатиот циклоалкил е заситен или делумно
незаситен цикличен јаглеводороден радикал
којшто има три до дванаесет јаглородни атоми,
каде што циклоалкилот може опционално да
биде супституиран;
споменатиот хетероциклоалкил е хетероатом
избран од азот, кислород и сулфур, остатокот од

споменатиот хетероалкинил е права или разгранета низа на моновалентен јагледорододен радикал од два или дванаесет јаглеродни атоми коишто содржат барем една двојна врска, кадешто барем еден јаглероден атом е заменет со хетероатом избран од N, O, или S, и кадешто радикалот може да биде јаглероден радикал или хетероатомен радикал; споменатиот хетероалкинил е прав или разгранет моновалентен јагледорододен радикал од два или дванаесет јаглеродни атоми коишто содржат барем една тројна врска, кадешто барем еден од јаглеродните атоми е заменет со хетероатом избран од N, O, или S, и кадешто радикалот може да биде јаглероден радикал или хетероатомен радикал; и споменатиот хетероалил е радикал којшто ја има формулата $RC=CHCHR$, кадешто R е алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил, хетероциклоалкил, арил или хетероарил, кадешто барем едни јаглероден атоми е заменет со хетероатом избран од N, O, или S, и кадешто радикалот може да биде јаглероден радикал или хетероатом радикал.

има уште 8 патентни барања.



(96) 15/06/2004 EP04776552.4

(97) 24/07/2013 EP1638999

(73) **UCB Manufacturing, Inc.**

755 Jefferson Road Rochester, NY 14623, US

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) WINKLER, David, G.; BRUNKOW, Mary, E.:

GALAS, David, J. ; KOVACEVICH, Brian ;


MULLIGAN, John, T.; PAEPER, Bryan, W. and VAN

NESS, Jeffrey

**(54) "СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КОСКЕНАТА
МИНЕРАЛИЗАЦИЈА"**

(57) 1 Антитело или негов антиген-сврзувачки фрагмент, кој што се поврзува конкретно со слеростин полипептид што содржи аминокиселинска секвенца наведени во SEQ ID NO: 46, каде што споменатото антитела или фрагмент се врзува со секвенцата на SEQ ID NO: 98.

има уште 14 патентни барања.



(51) **A 61K 31/5377, A 61P 25/00**

(11) 4913

(13) T1

(21) 2013/441

(22) 28/10/2013

(45) 31/08/2013

(30) 20050000321 03/03/2005 DK and

20050658428P 03/03/2005 US

(96) 02/03/2006 EP10182072.8

(97) 18/09/2013 EP2298766

(73) **H. Lundbeck A/S**

Ottiliavej 9 2500 Valby-Copenhagen, DK

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. "Народен Фронт" 21/4-5 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(72) Rottlander, Mario; Khanzhin, Nikolay; Watson, William Patrick; Tornøe, Christian Wenzel and Greve, Daniel Rodriguez

(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ ФОРМУЛАЦИИ КОИ
ОПФАКААТ СУПСТИТУИРАН ДЕРИВАТ НА
ПИРИДИН**

(57) 1 Фармацевтска формулација за интрамускулно давање која опфаќа соединение одбрано од групата што ја сочинуваат

(2,4-диметил-6-морфолин-4-ил-пиридин-3-ил)-бензил естар на карбаминска киселина;
(2,4-диметил-6-морфолин-4-ил-пиридин-3-ил)-2-хлоро-бензил естар на карбаминска киселина;
2-(4-хлоро-фенил)-N-(2,4-диметил-6-морфолин-4-ил-пиридин-3-ил)-ацетамид;
2-фенил-циклопропанкарбоксилна киселина (2,4-диметил-6-морфолин-4-ил-пиридин-3-ил)-амид;
N-(2,4-диметил-6-морфолин-4-ил-пиридин-3-ил)-2-тиофен-2-ил-ацетамид;
3-циклохексилс-N-(2,4-диметил-6-морфолин-4-ил-пиридин-3-ил)-пропионамид;

(2,4-диметил-6-морфолин-4-ил-пиридин-3-ил)-изобутил естар на карбаминска киселина;
3-(3-хлора-фенил)-N-(2,4-диметил-6-морфолин-4-ил-пиридин-3-ил)-пропионамид;
N-(2,4-диметил-6-морфолин-4-ил-пиридин-3-ил)-2-(3,5-диметил-фенил)-ацетамид; и
N-(2,4-диметил-6-морфолин-4-ил-пиридин-3-ил)-3-р-толил-пропионамид;
или нивна фармацевтска прифатлива сол.
има уште 4 патентни барања.

(51) **C 07C 311/08, A 61K 31/18, A 61P 11/00, C 07C 311/09, 311/13, 311/14, 311/21, 311/29, C 07D 277/46, 333/34**

(11) **4914** (13) T1
(21) **2013/442** (22) 28/10/2013
(45) 31/08/2013

(30) 20060114185 18/05/2006 EP

(96) 17/05/2007 EP07729254.8

(97) 31/07/2013 EP2024329

(73) **Dompe' S.P.A.**

Localita Campo di Pile snc 67100 L'Aquila, IT

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. "Народен Фронт" 21/4-5 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(72) ALLEGRETTI, Marcello ; BERTINI, Riccardo;
BIZZARRI, Cinzia; MORICONI, Alessio; ARAMINI,
Andrea and CESTA, Maria Candida

(54) **(2R)-2-[(4-СУЛФОНИЛ)**

АМИНОФЕНИЛ]ПРОПАНАМИДИ И
ФАРМАЦЕВТСКИ КОМПОЗИЦИИ ШТО ГИ
СОДРЖАТ НИВ

(57) 1 (2R)-2-фенилпропанамид деривати од
формула (I):

и нивни фармацевтски прифатливи соли,
кадешто

R е селектиран од

H, OH, C1-C5-алкил, C3-C6-циклоалкил, C2-C5-алкенил, C1-C5-алкокси и фенил;

- хетероарил група селектирана од незаменет
пирол, тифен, фуран, индол, имидазол, тиазол,
оксазол, пиридин и пиримидин;

- остаток од формула -CH₂-CH₂-O-(CH₂-CH₂O)_nR", кадешто R" е H или C1-C5-алкил, n е цел број од 0 до 2;

или R, заедно со NH групата за која е спарена, е радикална група од основни амиди на природни
амино киселини како што се (2S)-2-аминопропанамид, (2S)-2-амино-3-фенилпропанамид, (2S)-2-амино-3-хидроксипропанамид, (2S)-2-амино-3-карбоксипропанамид, (2S)-2,6-диаминохексанамид;

R' е селектиран од

- линеарен или разгранет C1-C5-алкил, C3-C6-циклоалкил, C2-C5-алкенил и трифлуорометил;

- незаменет или заменет фенил со група селектирана од халоген, C1-C4-алкил, C1-C4-алкокси, трифлуорометил;

- незаменет бензил;

- хетероарил група селектирана од незаменет
пиридин, пиримидин, пирол, тифен, фуран,
индол, тиазол и оксазол;

и следните соединенија од формула (I):

-(2R)-2-{4-(изопропилсулфонил)амино}фенил)-N-[4-(трифлуорометил)-1,3-тиазол-2-ил]пропанамид и

-(2R)-2-{4-[(2-хлорофенил)сулфонил]амино}фенил)-N-[4-(трифлуорометил)-1,3-тиазол-2-ил] пропанамид.
има уште 9 патентни барања.

(51) **C 07C 59/84, A 61K 31/192, A 61P 3/04, 3/06, 3/10, C 07C 251/48, 323/22, 323/62, 59/68, 59/88, 59/90, 69/736, C 07D 213/30**

(11) **4915** (13) T1
(21) **2013/443** (22) 28/10/2013
(45) 31/08/2013

(30) 20060005540 21/06/2006 FR

(96) 21/06/2007 EP07786798.4

(97) 14/08/2013 EP2046716

(73) **GENFIT**

Parc Eurasante-Lille Metropole, 885 Avenue Eugene Avinee 59120 Loos, FR

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. "Народен Фронт" 21/4-5 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(72) CAUMONT-BERTRAND, Karine; DELHOMEL, Jean-Francois and HANF, Remy

(54) **СУПСТИТУИРАНИ 1,3-ДИФЕНИЛПРОПАН ДЕРИВАТИ, ПРИГОТВУВАЊЕ И НИВНА УПОТРЕБА**

(57) 1 Соединенија, добиени од заменетиот 1,3-дифенилпропан, имајќи ја генералната формула (I):

во која:

X1 претставува атом на халоген, R1 или G1-R1 група;

X2 претставува атом на водород;

X3 претставува R3 група;

X4 претставува G4-R4 група, каде што R4 претставува атом на кислород;

X5 претставува R5 група;

R1 претставувајќи халогенирана алкил група;

R3 и R5, идентично или различно, претставувајќи незаменета алкил група;

G1 претставувајќи атом на кислород или сулфур;

R4 претставува алкил група заменета со COOR9 група;

A претставува:

(i) -CR6R7 група, во која:

R6 претставува атом на водород,

R7 претставува хидрокси група или -OR8 група,

R8 претставувајќи алкил група, заменета или не со арил, хетероарил или циклоалкил група, или


(ii) карбонил група,

D претставува атом на јаглерод поврзан за два атома на водород,

R9 претставувајќи атом на водород или незаменет алкил радикал;

нивни стереоизомери, диастереоизомери, енантиомери, чисти или мешани, рацемични микстури, геометрични изомери, таутомери, соли, хидрати, солвати, цврсти форми како и нивни микстури.

има уште 10 патентни барања.



(51) **C 07C 327/56, A 61K 31/16, A 61P 35/00**

(11) **4926** (13) T1
(21) **2013/462** (22) 06/11/2013
(45) 31/08/2013

(30) 582496 23/06/2004 US and 681368 16/05/2005 US

(96) 20/06/2005 EP05762347.2

(97) 07/08/2013 EP1781604

(73) **Synta Pharmaceuticals Corp.**

Lexington, Ma 02421, US

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(72) KOYA, Keizo; SUN, Lijun; CHEN, Shoujun; TATSUTA, Noriaki; KOSTIK, Elena; VAGHEFI, Farid;

LIAN, Guiqing; INOUE, Takayo and XIA, Zhi-Qiang

(54) **БИС(ТИО-ХИДРАЗИД АМИД) СОЛИ ЗА ТРЕТМАН НА КАНЦЕР**

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51)основен	(11)	(13)
8A21D2/14	8A21D2/14	4916	T1
8A21D2/18	8A21D2/14	4916	T1
8A21D2/36	8A21D2/14	4916	T1
8A21D10/00	8A21D2/14	4916	T1
8E06B7/28	8E06B7/28	4921	T1
8A47H27/00	8E06B7/28	4921	T1
8A61F13/15	8A61F13/15	4924	T1
8B29B15/12	8A61F13/15	4924	T1
8A61F13/514	8A61F13/15	4924	T1
8A61F13/49	8A61F13/15	4924	T1
8B29D28/00	8A61F13/15	4924	T1
8C07D243/20	8C07D243/20	4911	T1
8A61K31/5513	8C07D243/20	4911	T1
8A61P37/02	8C07D243/20	4911	T1
8A61K9/19	8A61K9/19	4910	T1
8A61K47/10	8A61K9/19	4910	T1
8A61K47/26	8A61K9/19	4910	T1
8A61K39/35	8A61K9/19	4910	T1
8E02D3/12	8E02D3/12	4917	T1
8E02D27/34	8E02D3/12	4917	T1
8E02D35/00	8E02D3/12	4917	T1
8C07D241/18	8C07D241/18	4919	T1
8C07D241/38	8C07D241/18	4919	T1

8C07D401/04	8C07D241/18	4919	T1
8C07D403/04	8C07D241/18	4919	T1
8C07D405/04	8C07D241/18	4919	T1
8C07D249/10	8C07D249/10	4918	T1
8A61K31/4196	8C07D249/10	4918	T1
8A61P25/00	8C07D249/10	4918	T1
8A61K31/4184	8A61K31/4184	4928	T1
8A61K31/454	8A61K31/4184	4928	T1
8A61K31/55	8A61K31/4184	4928	T1
8A61P9/10	8A61K31/4184	4928	T1
8C07C271/24	8C07C271/24	4927	T1
8C07D215/22	8C07C271/24	4927	T1
8C07D487/04	8C07D487/04	4925	T1
8A61K31/519	8C07D487/04	4925	T1
8A61P9/00	8C07D487/04	4925	T1
8A61K9/00	8A61K9/00	4920	T1
8A61K9/20	8A61K9/00	4920	T1
8A61K31/33	8A61K9/00	4920	T1
8A61P3/10	8A61K9/00	4920	T1
8A61K31/44	8A61K31/44	4909	T1
8A61K31/4412	8A61K31/44	4909	T1
8A61K31/4985	8A61K31/44	4909	T1
8A61K31/5025	8A61K31/44	4909	T1
8A61K31/506	8A61K31/44	4909	T1

8A61K31/519	8A61K31/44	4909	T1
8A61K31/53	8A61K31/44	4909	T1
8A61P9/12	8A61K31/44	4909	T1
8C07D401/14	8C07D401/14	4908	T1
8C07D403/04	8C07D401/14	4908	T1
8C07D403/12	8C07D401/14	4908	T1
8C07D231/56	8C07D401/14	4908	T1
8C07D405/12	8C07D401/14	4908	T1
8C07D471/04	8C07D401/14	4908	T1
8C07K14/435	8C07K14/435	4912	T1
8C07K16/18	8C07K14/435	4912	T1
8C12N5/12	8C07K14/435	4912	T1
8A61K31/5377	8A61K31/5377	4913	T1
8A61P25/00	8A61K31/5377	4913	T1
8C07C311/08	8C07C311/08	4914	T1
8C07C311/09	8C07C311/08	4914	T1
8C07C311/13	8C07C311/08	4914	T1
8C07C311/14	8C07C311/08	4914	T1
8C07C311/21	8C07C311/08	4914	T1
8C07C311/29	8C07C311/08	4914	T1

8C07D277/46	8C07C311/08	4914	T1
8C07D333/34	8C07C311/08	4914	T1
8A61K31/18	8C07C311/08	4914	T1
8A61P11/00	8C07C311/08	4914	T1
8C07C59/84	8C07C59/84	4915	T1
8C07C59/88	8C07C59/84	4915	T1
8C07C59/90	8C07C59/84	4915	T1
8C07C251/48	8C07C59/84	4915	T1
8A61K31/192	8C07C59/84	4915	T1
8A61P3/06	8C07C59/84	4915	T1
8A61P3/10	8C07C59/84	4915	T1
8A61P3/04	8C07C59/84	4915	T1
8C07C59/68	8C07C59/84	4915	T1
8C07C323/22	8C07C59/84	4915	T1
8C07C323/62	8C07C59/84	4915	T1
8C07C69/736	8C07C59/84	4915	T1
8C07D213/30	8C07C59/84	4915	T1
8C07C327/56	8C07C327/56	4926	T1
8A61P35/00	8C07C327/56	4926	T1
8A61K31/16	8C07C327/56	4926	T1

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)	(13)
A 21D 2/14, 10/00, 2/18, 2/36	BASF SE	4916	T1
E 06B 7/28, A 47H 27/00	Stoll, Matthias	4921	T1
A 61F 13/15, 13/49, 13/514, B 29B 15/12, B 29D 28/00	OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.	4924	T1
C 07D 243/20, A 61K 31/5513, A 61P 37/02	Array Biopharma, Inc.	4911	T1
A 61K 9/19, 39/35, 47/10, 47/26	Circassia Limited	4910	T1
E 02D 3/12, 27/34, 35/00	Uretek Worldwide Oy	4917	T1
C 07D 241/18, 241/38, 401/04, 403/04, 405/04	Merck Patent GmbH	4919	T1
C 07D 249/10, A 61K 31/4196, A 61P 25/00	Ely Lilly and Company	4918	T1
A 61K 31/4184, 31/454, 31/55, A 61P 9/10	Abbott Laboratories	4928	T1
C 07C 271/24, C 07D 215/22	EOS Ethical Oncology Science S.p.a. in abbreviated form EOS S.p.A.	4927	T1
C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 9/00	Takeda Pharmaceutical Company Limited	4925	T1
A 61K 9/00, 31/33, 9/20, A 61P 3/10	Sanovel Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi	4920	T1

A 61K 31/44, 31/4412, 31/4985, 31/5025, 31/506, 31/519, 31/53, A 61P 9/12	Takeda GmbH	4909	T1
C 07D 401/14, 231/56, 403/04, 403/12, 405/12, 471/04	Array Biopharma Inc.	4908	T1
C 07K 14/435, 16/18, C 12N 5/12	UCB Manufacturing, Inc.	4912	T1
A 61K 31/5377, A 61P 25/00	H. Lundbeck A/S	4913	T1
C 07C 311/08, A 61K 31/18, A 61P 11/00, C 07C 311/09, 311/13, 311/14, 311/21, 311/29, C 07D 277/46, 333/34	Dompe' S.P.A.	4914	T1
C 07C 59/84, A 61K 31/192, A 61P 3/04, 3/06, 3/10, C 07C 251/48, 323/22, 323/62, 59/68, 59/88, 59/90, 69/736, C 07D 213/30	GENFIT	4915	T1
C 07C 327/56, A 61K 31/16, A 61P 35/00	Synta Pharmaceuticals Corp.	4926	T1

ПРОМЕНИ

(11) 2773
(73) AstraZeneca AB
Vastra Malarehamnen 9 Sodertalje, SE-151 85,
SE

(11) 2773
(73) AstraZeneca AB
Vastra Malarehamnen 9 Sodertalje, SE-151 85,
SE

ПРЕНОС

(11) 2403
(73) MSD ITALIA S.r.l.
151 Via Vitorchiano, 00189 Rome, IT

(11) 2773
(73) AstraZeneca AB
Vastra Malarehamnen 9 Sodertalje, SE-151 85,
SE

ПРЕСТАНОК

(11) 164
(73) Фармацевтска, хемиска, козметицка
индустрија 'АЛКАЛОИД' А.Д. - Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, МК

(11) 258
(73) CPC INTERNATIONAL INC
P.O.Box 8000, Englewood Cliffs, New Jersey,
NJ 07632,, US

(11) 260
(73) CPC INTERNATIONAL INC

P.O.Box 8000, Englewood Cliffs, New Jersey,
NJ 07632,, US

(11) 261
(73) CPC INTERNATIONAL INC
P.O.Box 8000, Englewood Cliffs, New Jersey,
NJ 07632,, US

(11) 262
(73) CPC INTERNATIONAL INC
P.O.Box 8000, Englewood Cliffs, New Jersey,
NJ 07632,, US

(11) 166



(73) **BROWN WILLIAMSON TOBACCO CORPORATION**
Kentucky, lousville, US

(11) **168**

(73) **BROWN WILLIAMSON TOBACCO CORPORATION**
Kentucky, Lousville,
, US

(11) **169**

(73) **BROWN WILLIAMSON TOBACCO CORPORATION**

Kentucky, Lousville,
, US

(11) **244**

(73) **VOSSLOH SCHWABE GmbH**
Wasenstrasse 25, 7068 Urbach, DE

(11) **245**

(73) **VOSSLOH SCHWABE GmbH**
Wasenstrasse 25, 7068 Urbach, DE

СПОЈУВАЊЕ

(11) **4053**

(73) **Medarex, L.L.C.**

Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08540, US

ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на РМ„ бр. 21/09), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80):

- (21) број на пријавата
- (22) датум на поднесување
- (23) датум на изложба, саем
- (45) датум на објавување
- (28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален)
- (30) право на првенство: датум, држава, број
- (51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
- (54) назив на дизајнот
- (55) прикази на индустрискиот дизајн
- (57) назначување на боите или комбинации на бои
- (72) податоци за авторот: презиме, име и адреса
- (73) податоци за подносителот на пријавата
- (74) податоци за застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(21) ИД **2012/53**

(45) 31/08/2014

(22) 15/08/2012

(28) 6 (шест) дизајни, тродимензионални

(30) 1992256 15/02/2012 ЕМ

(72) Caroline Seifert; Fabian Nehne; Nico Klaber and Thomas Mamero

(73) **Deutsche Telekom AG**


Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE








(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје


ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје


(51) 14-99


(54) МРЕЖЕН ТЕРМИНАЛ











(21) ИД **2013/8**

(45) 31/08/2014

(22) 30/04/2013

(28) 2 (два) дизајна, тродимензионални

(30) 2127944 31/10/2012 ЕМ

(72) Nico Klaber; Mr.Thomas Mamero and Mr.Florian Scharfer

(73) **Deutsche Telekom AG**


Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје





ул. "Даме Груев" бр.3/2-11 1000 Скопје

(51) 14-03

(54) БРЗА ПОРТА







(21) ИД **2013/9**

(45) 31/08/2014

(22) 25/05/2013

(28) 6 (шест) дизајни, тродимензионални

(30) 2142141 26/11/2012 ЕМ и 2146647 03/12/2012 ЕМ

(72) Mr Lars Keller; Mr Sven Motte ; Ms Eva Bongers; MR YASSER SERDANI и Mr Guido Bender

(73) **Deutsche Telekom AG****Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE**


(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД


ПАРТНЕРС ДОО Скопје

ул. "Даме Груев" бр.3/2-11 1000 Скопје

(51) 14-04

(54) ИКОНКИ





(21) ID **2013/21**

(45) 31/08/2014

(22) 04/09/2013

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(30) 2195545 04/03/2013 ЕМ

(72) Guido Bender

(73) **Deutsche Telekom AG**


Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

ул. "Даме Груев" бр.3/2-11 1000 Скопје

(51) 14-04

(54) ИКОНА



(21) ИД **2014/11**

(45) 31/08/2014

(22) 15/05/2014

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(30) 002348524-0002 19/11/2013 ЕМ

(72) Mr. Oliver Hochscheid

(73) **Deutsche Telekom AG**

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

ул. "Даме Груев" бр.3/2-11 1000 Скопје

(51) 14-04

(54) ИКОНА



(21) ИД **2014/12** (45) 31/08/2014
(22) 11/06/2014

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Блаже Чупаркоски
(73) **КОЖУВЧАНКА ДОО**
ул. "Шишка" бр. 37, 1430 Кавадарци, МК
(74) БЕРИН Д.О.О Скопје
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(51) 09-01
(54) ШИШЕ



(21) ИД **2014/13** (45) 31/08/2014
(22) 25/06/2014

(28) 2 (два) дизајна, тродимензионални
(72) авторот не сака да биде наведен во пријавата
(73) **Прилепска пиварница А.Д. Прилеп**
ул. "Цане Кузманоски" бр. 1, Прилеп, МК
(51) 09-01
(54) ШИШЕ



(21) ИД **2014/14** (45) 31/08/2014

(22) 02/07/2014

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Блаже Чупаркоски

(73) **КОЖУВЧАНКА ДОО**

ул. "Шишка" бр. 37, 1430 Кавадарци, МК

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(51) 09-01

(54) ШИШЕ



(21) ИД **2014/15**

(45) 31/08/2014

(22) 03/07/2014

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Сузана Марјановиќ

(73) **BONES GROUP DOO Beograd**


ul. Kumodraska br. 260, 11152 Beograd, Republika Srbija, RS


(74) Тоневски Драган, адвокат

бул. "Кочо Рацин" бр.14/4-13, 1000 Скопје

(51) 09-03

(54) КУТИЈА





Уп. бр. 14-29/1-2014 ИП/2014/15-03 07 2014

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн

(21) број на пријавата

(21)	(51)
МК/И/ 2012/53	14-99
МК/И/ 2013/8	14-03
МК/И/ 2013/9	14-04
МК/И/ 2013/21	14-04
МК/И/ 2014/11	14-04
МК/И/ 2014/12	09-01
МК/И/ 2014/13	09-01
МК/И/ 2014/14	09-01
МК/И/ 2014/15	09-03

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН

(73) носител на правото на индустриски дизајн

(21) број на пријавата

(73)	(21)
МК/И/ 2012/53	Deutsche Telekom AG
МК/И/ 2013/8	Deutsche Telekom AG
МК/И/ 2013/9	Deutsche Telekom AG
МК/И/ 2013/21	Deutsche Telekom AG
МК/И/ 2014/11	Deutsche Telekom AG
МК/И/ 2014/12	КОЖУВЧАНКА ДОО
МК/И/ 2014/13	Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
МК/И/ 2014/14	КОЖУВЧАНКА ДОО
МК/И/ 2014/15	BONES GROUP DOO Beograd

РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн.

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)

- (11) Регистарски број на документот
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн
- (21) Број на пријавата
- (22) Дата на поднесување
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни
- (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / решение)
- (72) Автор
- (73) Носител на правото
- (74) Застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(11) **754** (45) 31/08/2014

(21) ИД 2009/3 (22) 09/02/2009

(18) 09/02/2014

(28) 5 (пет) дизајни, тродимензионални

(30) 001068001 09/01/2009 ЕМ и 984885-006 08/08/2008 ЕМ

(72) Dominic Flic, Friederich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, и Peter Respondek, Friederich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE

(73) **Deutsche Telekom AG**


Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE


(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје


ул. "Даме Груев" бр.3/2-11 1000 Скопје

(51) 14-02, 04


(54) "ДИНАМИЧНИ ИКОНИ"













-
- (11) **755** (45) 31/08/2014
(21) ИД 2013/19 (22) 01/08/2013
(18) 01/08/2018
(28) 4 (четири) дизајни, тродимензионални
(30) 2177097 01/02/2013 ЕМ
(72) Jan Christian Delfs, Weberstr. 81, 53113 Bonn; Fabian Nehne, Rolandstrabe 80, 50677 Koln; Thomas Mamero, Duvelsbeker Weg 12, 24105 Kiel и Nico, Klaber (Bonner Str. 88 in 50677 Koln, DE
(73) **Deutsche Telekom AG**
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE
(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје
(51) 14-03
(54) БРЗА ПОРТА











- (11) **756** (45) 31/08/2014
 (21) ИД 2013/24 (22) 24/09/2013
 (18) 24/09/2018
 (28) 1 (еден) дизајн, тродимензиопнален
 (30)
 (72) MARKO MRAZOVAC, JURJEVSKA 44, 10 000 ZAGREB; DAMIR SLAVIC, IVEKOVICEVA 19, OIB:23869628251 and IVAN VUCINIC, MIKULICEVA 27, OIB:48320450978, HR
 (73) **MARKO MRAZOVAC; DAMIR SLAVIC и IVAN VUCINIC**
JURJEVSKA 44, 10 000 ZAGREB, HR; IVEKOVICEVA 19, OIB:23869628251, HR and MIKULICEVA 27, OIB:48320450978, HR
 (74) Друштво за застапување МСА ИП-Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (51) 03-01
 (54) СПОРТСКА ТОРБА



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн

(11) регистарски број на дизајнот

(51)	(11)
14-02	754
14-03	755
03-01	756

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН

(73) носител на правото на индустриски дизајн

(11) регистарски број на документот

(21) број на пријавата

(73)	(21)	(11)
МК/И/ 2009/3	Deutsche Telekom AG	754
МК/И/ 2013/19	Deutsche Telekom AG	755
МК/И/ 2013/24	MARKO MRAZOVAC; DAMIR SLAVIC and IVAN VUCINIC	756

ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите на трговските марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (210) Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на на објавување на пријавата
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективна трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (531) Меѓународната класификација на фигуративни елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6)

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(210) ТМ 2011/693 (220) 23/06/2011
(442) 31/08/2014

(731) ТЕА ТОИС КОМПАНИ
бул.АВНОЈ бр.74, Скопје, МК
(540)



(591) црна, бела и светло сина

(531) 26.04.18;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки и капи

(210) ТМ 2011/1234 (220) 29/11/2011
(442) 31/08/2014

(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ДЕВОЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ
ул. Беласица б.б., 1000 Скопје, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, зелена, жолта и бела боја

(531) 06.19.13;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци

(210) ТМ 2011/1235 (220) 29/11/2011
(442) 31/08/2014

(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ДЕВОЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-
импорт Куманово

Романовце, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)

VITA JOGURT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци

(210) ТМ 2011/1236 (220) 29/11/2011
(442) 31/08/2014

(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ДЕВОЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-
импорт Куманово

Романовце, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, зелена, жолта и бела боја

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци

(210) ТМ 2011/1237 (220) 29/11/2011
(442) 31/08/2014

(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ДЕВОЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-
импорт Куманово

Романовце, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, зелена, жолта и бела боја
 (531) 06.19.13;25.01.19
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 млеко и млечни производи
 кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци

(210) ТМ 2011/1260 (220) 05/12/2011
 (442) 31/08/2014

(731) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. ПРИЛЕП
 ул. Маркова бр. 101, 7500 Прилеп, МК
 (740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
 СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
 Скопје
 (540)



(591) сребрена, темно сина, бела, црвена
 (531) 26.03.01;26.04.02;27.05.24
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 34 тутун, преработка од тутун-особено
 цигари, производи за пушачите, кибрит

(210) ТМ 2011/1261 (220) 05/12/2011
 (442) 31/08/2014

(731) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. ПРИЛЕП
 ул. Маркова бр. 101, 7500 Прилеп, МК
 (740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
 СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
 Скопје
 (540)

BRAND BLUE

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 34 тутун, преработка од тутун-особено
 цигари, производи за пушачите, кибрити

(210) ТМ 2011/1372 (220) 29/12/2011
 (442) 31/08/2014

(731) ВИТАЛИА Никола и др. ДОО експорт-
 импорт

ул.516 бб, 1000 Скопје, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
 СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
 Скопје
 (540)



(591) црна, бела, сина, портокалова, црвена,
 кафена

(531) 03.07.08

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 диететски супстанции што се користат во
 медицината, храна за бебиња; диететски
 пијалаци за медицинска употреба, диететски
 прехранбени производи за медицинска
 употреба, диететски супстанции за медицинска
 употреба, рибино масло за медицинска
 употреба, дезинфекциони пасти, билни чаеви
 за медицинска употреба, млечно брашно за
 бебиња, лековити корења, минерални додатоци
 на храната, матичен млеч [за медицинска
 употреба], витамински производи

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сосови (како мирудии); мирудии; снегулки (пченкарни снегулки), снегулки (овсени снегулки), чипс [производи од житарици], мусли, бисквити, крекери

кл. 32 минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(210) **TM 2012/507** (220) 16/05/2012
(442) 31/08/2014

(731) **Old Navy (ITM) Inc.**
2 Folsom Street, San Francisco, California,
94105, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

OLD NAVY

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 18 кожа и имитацијана кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење; камшици и сарачки производи

(210) **TM 2012/508** (220) 16/05/2012
(442) 31/08/2014

(731) **Old Navy (ITM) Inc.**
2 Folsom Street, San Francisco, California,
94105, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

OLD NAVY

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(210) **TM 2012/622** (220) 13/06/2012
(442) 31/08/2014

(731) **Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС Ристо и други ДОО увоз-извоз Скопје**

ул. „Трета Македонска бригада“ бб, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, зелена, црна, бела

(531) 01.15.15;27.05.03

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови(како мирудии); мирудии, мраз

кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) **TM 2012/748** (220) 12/07/2012
(442) 31/08/2014

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово Романовце, МК**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, црвена, црна, зелена и бела

(531) 05.07.09;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

кл. 43 услуги за подготвување на храна и пијалоци

(210) ТМ 2012/749

(220) 12/07/2012

(442) 31/08/2014

(731) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово Романовце, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, жолта, црвена, зелена, и бела

(531) 06.19.11;06.19.16;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

кл. 43 услуги за подготвување на храна и пијалоци

(210) ТМ 2012/750

(220) 12/07/2012

(442) 31/08/2014

(731) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово Романовце, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, жолта, црвена, зелена и бела

(531) 06.19.11;06.19.16;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

кл. 43 услуги за подготвување на храна и пијалоци

(210) ТМ 2012/751

(220) 12/07/2012

(442) 31/08/2014

(731) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово Романовце, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, жолта, зелена, сива и бела

(531) 06.19.13;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

кл. 43 услуги за подготвување на храна и пијалоци

(210) ТМ 2012/752

(220) 12/07/2012

(442) 31/08/2014

(731) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово Романовце, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, црвена, зелена и бела

(531) 05.07.16;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

кл. 43 услуги за подготвување на храна и пијалоци

(210) ТМ 2012/753

(220) 12/07/2012

(442) 31/08/2014

(731) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово Романовце, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, жолта, зелена и бела

(531) 08.03.25;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

кл. 43 услуги за подготвување на храна и пијалоци

(210) ТМ 2012/754

(220) 12/07/2012

(442) 31/08/2014

(731) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово Романовце, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, жолта, црвена, зелена, сива и бела

(531) 06.19.13;25.01.19

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

кл. 43 услуги за подготвување на храна и пијалоци

(210) ТМ 2012/755

(220) 12/07/2012

(442) 31/08/2014

(731) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово Романовце, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, црвена, зелена, жолта и бела

(531) 05.07.14;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

кл. 43 услуги за подготвување на храна и пијалоци

(210) ТМ 2012/756

(220) 12/07/2012

(442) 31/08/2014

(731) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово Романовце, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, црвена, зелена и бела

(531) 05.07.08;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

кл. 43 услуги за подготвување на храна и пијалоци

(210) ТМ 2012/900

(220) 30/08/2012

(442) 31/08/2014

(731) МЏ РОБИН ДОО

ул. „Ленинградска“ бр.6, 1230 Гостивар, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) -

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 производи од обработен компир како ужинки (snack) храна, чипс од компири, крцкави производи од компири како ужинки (snack) храна произведени во облик на пелети, со пресување или други процеси

кл. 30 крцкави производи од житарици како ужинки (snack) храна произведени во облик на пелети, со пресување или други процеси

(210) ТМ 2012/1370

(220) 25/12/2012

(442) 31/08/2014

(731) B.S.A.

33 Avenue du Maine - Tour Maine

Montparnasse, 75015 Paris, FR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, златна, светло жолта, жолта, црна, сива, светло зелена, зелена, темно зелена, светло кафена, кафена, темно, кафена, окер (златно-жолта), светло сина, сина

(531) 08.03.25;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; јајца; млеко и млечни производи; путер, сирење, јогурт, крем (млечни производи), млеко од соја (замена за млеко); масла и масти за јадење; пијалоци на база на млеко во кои доминира млеко; миксови и подготвени јадења кои ги содржат гореспоменатите производи, имено месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, јајца, млеко и млечни производи, путер, сирење, јогурт, крем (млечни производи), млеко од соја (замена за млеко)

(210) ТМ 2013/6

(220) 03/01/2013

(442) 31/08/2014

(731) Македонски Телеком АД-Скопје
Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, МК

(740)

(540)



(591) бела, портокалова и црна

(531) 16.01.11;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 телекомуникации

(210) ТМ 2013/7

(220) 03/01/2013

(442) 31/08/2014

(731) Македонски Телеком АД-Скопје

Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, МК

(540)



(591) бела, портокалова и црна

(531) 16.01.11;27.05.01;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 телекомуникации

(210) ТМ 2013/8

(220) 03/01/2013

(442) 31/08/2014

(731) Македонски Телеком АД-Скопје
Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, МК

(540)



(591) црна, бела

(531) 16.01.11;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 телекомуникации

(210) ТМ 2013/9

(220) 03/01/2013

(442) 31/08/2014

(731) Македонски Телеком АД-Скопје
Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, МК

(540)



(591) црна, бела

(531) 16.01.11;27.05.01;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 телекомуникации

(210) ТМ 2013/58

(220) 22/01/2013

(442) 31/08/2014

(731) **Друштво за вработување инвалидни лица - заштитно друштво производство, промет и услуги ТЕХНОИМПЕКС СКОПЈЕ ДОО**

експорт-импорт Скопје
ул.Антон Велковски бр.39-4 Стајковци, Гази Баба, Скопје, МК

(740) Дарко Јанкуловски, адвокат

бул. Крсте Мисирков бр.13/2, 1000, Скопје

(540)



(591) темно зелена и светло зелена

(531) 26.01.16;26.01.20

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 бои, фирнајзи, лакови средства за заштита од 'рѓа и гниење на дрвото, материи за боење, средства за нагризување, сурови природни смоли, метали во листови и прав за сликарите, декоратерите, печатарите и уметниците

кл. 6 обични метали и нивните легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, жици и кабли од обичен метал кои не се електрични, браварски производи, мали метални

производи, метални цевки, каси, производи од метал кои не се опфатени со другите класи, руди кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести поризводи кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

(210) ТМ 2013/59

(220) 22/01/2013

(442) 31/08/2014

(731) **Друштво за вработување инвалидни лица - заштитно друштво производство, промет и услуги ТЕХНОИМПЕКС СКОПЈЕ ДОО**

експорт-импорт Скопје
ул.Антон Велковски бр.39-4 Стајковци, Гази Баба, Скопје, МК

(740) Дарко Јанкуловски, адвокат

бул. Крсте Мисирков бр.13/2, 1000, Скопје

(540)

Т е х н о х а н т

(591) темно зелена

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 бои, фирнајзи, лакови средства за заштита од 'рѓа и гниење на дрвото, материи за боење, средства за нагризување, сурови природни смоли, метали во листови и прав за сликарите, декоратерите, печатарите и уметниците

кл. 6 обични метали и нивните легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, жици и кабли од обичен метал кои не се електрични, браварски производи, мали метални производи, метални цевки, каси, производи од метал кои не се опфатени со другите класи, руди кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести поризводи кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

(210) ТМ 2013/90

(220) 04/02/2013

(442) 31/08/2014

(731) Друштво за производство, трговија и услуги БАЛКАНСКА МЛЕКАРА ДООЕЛ Скопје ул.34 бр. 13, Илинден, МК

(740) ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ Скопје Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000, Скопје (540)



(591) кафена и бела

(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желеа, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз

кл. 32 пиво, минерална сода-вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) ТМ 2013/95

(220) 05/02/2013

(442) 31/08/2014

(731) Ердин Браими ул.160 бр.31, Тетово, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје (540)



(591) -

(531) 25.01.19;27.05.23;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, производи за пушачите кибрити

(210) ТМ 2013/101

(220) 06/02/2013

(442) 31/08/2014

(731) Друштво за производство, трговија и услуги БАЛКАНСКА МЛЕКАРА ДООЕЛ Скопје ул.34 бр. 13, Илинден, МК

(740) ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ Скопје Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000, Скопје (540)

TATLIMMM TATLIM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желеа, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз

кл. 32 пиво, минерална сода-вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) ТМ 2013/102

(220) 06/02/2013

(442) 31/08/2014

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги БАЛКАНСКА МЛЕКАРА ДООЕЛ Скопје**
ул.34 бр. 13, Илинден, МК

(740) ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ Скопје
Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис Центар
2ри кат, 1000, Скопје

(540)

TATLIMMM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желеа, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз

кл. 32 пиво, минерална сода-вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) ТМ 2013/137

(220) 25/02/2013

(442) 31/08/2014


(731) **ДЕМА-СТИЛ доо**

ул.Богомилски поход бр.43, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(531) 26.01.18;27.05.22;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 17 гума, производи од гума што не се вклучени во другите класи; пресувани пластични материјали кои се користат во производството

кл. 28 топки за играње, топки за игри, топки за игри (мали топки за игри), игри и играчки;

предмети за гимнастика и спорт што не се опфатни со другите класи

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; услуги при увоз-извоз и продажба на големо и мало со топки; гумени и пластични производи

(210) ТМ 2013/149

(220) 05/03/2013

(442) 31/08/2014

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје**

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) жолта и црна

(531) 24.09.02;24.09.07;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, како, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашока за печење, сол, сенф; оцет, сосови, (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(210) ТМ 2013/150

(220) 05/03/2013

(442) 31/08/2014

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје**

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) жолта и црна
(531) 24.09.11
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, како, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашока за печење, сол, сенф; оцет, сосови, (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(210) ТМ 2013/151 (220) 05/03/2013
(442) 31/08/2014

(731) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) жолта и црна
(531) 24.09.03
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, како, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашока за печење, сол, сенф; оцет, сосови, (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(210) ТМ 2013/152 (220) 05/03/2013
(442) 31/08/2014

(731) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) жолта и црна
(531) 24.09.03;24.09.11
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, како, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашока за печење, сол, сенф; оцет, сосови, (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(210) ТМ 2013/153 (220) 05/03/2013
(442) 31/08/2014

(731) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) портокалова, црна, сина, црвена и зелена

(531) 05.07.08;05.07.09;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(210) ТМ 2013/154 (220) 05/03/2013

(442) 31/08/2014

(731) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) портокалова, жолта, црна и зелена

(531) 05.07.14;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и

овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(210) ТМ 2013/155

(220) 05/03/2013

(442) 31/08/2014

(731) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) портокалова, сина, црна и зелена

(531) 05.07.09;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(210) ТМ 2013/156

(220) 05/03/2013

(442) 31/08/2014

(731) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) портокалова, црвена, црна и зелена

(531) 05.07.16;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(210) ТМ 2013/157 (220) 05/03/2013

(442) 31/08/2014

(731) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) портокалова, црна, сина, црвена и зелена

(531) 05.07.14;05.07.17;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(210) ТМ 2013/158

(220) 05/03/2013

(442) 31/08/2014

(731) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје

ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црна

(531) 27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, како, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашока за печење, сол, сенф; оцет, сосови, (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(210) ТМ 2013/170

(220) 08/03/2013

(442) 31/08/2014

(731) МАКПРОГРЕС ДОО

ул. Илинденска бб, 2310 Винаца, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(531) 05.03.15;27.05.07;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 храна прилагодена за дијабетичари

кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и варено
овошје и зеленчук; јаткасто овошје, подготвено,
желеа, џемови, компоти

кл. 30 диететски производи врз база на
житарици, житарици, интегрални житарици,
житарици за доручек, мусли, пченкарни снегулки,
колачи од ориз, десертни барови врз база на
житарици, брашно и производи од жито,
производи од тесто и слатки, бисквити

(210) ТМ 2013/175 (220) 11/03/2013
(442) 31/08/2014

(731) Ема Воденичарска
ул. Драгиша Мишовиќ бр.7, 1/10, Скопје, МК
(540)

АСТРО ЗОНА

(591) светло портокалова, црна, жолта, темно
портокалова

(531) 24.17.15; 27.05.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 14 накит, скапоцени камења

кл. 25 облека, капи

кл. 35 рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски работи

кл. 41 обука, забава, културни активности

(210) ТМ 2013/176 (220) 11/03/2013
(442) 31/08/2014

(731) Ема Воденичарска
ул. Драгиша Мишовиќ бр.7, 1/10, Скопје, МК
(540)

 **ZA\$T€DI.COM**

(591) портокалова, црна, сива, бела, зелена

(531) 03.04.24; 19.03.25; 24.17.18; 27.05.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека и капи

кл. 35 рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски работи

кл. 36 финансиски работи, монетарни работи,
работи поврзани со недвижен имот

кл. 41 обука, забава, културни активности

(210) ТМ 2013/180 (220) 13/03/2013
(442) 31/08/2014

(731) Ашикоглу Иса
М. Синан Мх. Јени Сан. Сит. 9 Цд Е Блк Бр:8,
Силиври, Истанбул, TR
(740) ВЕСНА ЈОВАНОВСКА, адвокат
Ул. 1 бр.32, с. Трубарево
(540)

Pien
parfume

(591) црвена, бела

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други материи за
перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни; парфимерија,
есенцијални масла, козметички производи,
лосиони за коса; препарати за нега на забите

(210) ТМ 2013/183 (220) 13/03/2013
(442) 31/08/2014

(731) МАРГАРИТА ГОКИЌ
ул. Васил Ѓоргов бр.29-2/43, 1000 Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)


Marga Sol
producer/Dj/vocalist

(531) 27.05.21; 27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати за емитување звук, апарати за
забава приспособени за употреба со

надворешен екран или монитор, апарати за репродукција на звук, апарати за снимање на звук, високотонци за звучници, грамофони, грамофонски игли, дискови (компакт дискови), дискови за снимање на звук, звук (ленти за снимање звук), звучници, компакт диск плеери, кутии за звучници, ленти за снимање звук, микрофони, плеери (ДВД плеери), радија, апарати за снимање, пренос и репродукција на звук

кл. 15 музички инструменти

кл. 41 забавни и културни активности, организирање и водење на концерти, забава, звучни записи, изнајмување аудио опрема, изнајмување звучни записи, нокни клубови, продукција на музички емисии, ди џеи, музичари, пеачи, услуги на компонирање на музика

(210) ТМ 2013/187 (220) 15/03/2013
(442) 31/08/2014

(731) Друштво за промет и услуги КАРЕС
ГРУП ДООЕЛ Скопје

ул.Дичо Петров бр.3-а, Скопје, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)

KARES GROUP

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење, (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или пластика

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за домаќинство, кешли и сунгери, четки (освен сликарски четки), материјали за правење четки, производи кои се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, кои не се опфатени со другите класи

(210) ТМ 2013/205 (220) 20/03/2013
(442) 31/08/2014

(731) БИМАНА СТУДИО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.Јуриј Гагарин бр.105Б, Скопје, МК
(540)



(591) -

(531) 02.09.01;26.04.22;27.05.24

(554) тродимензионална


(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 44 хигиенска нега и нега на убавината на луѓето; козметички салон, фризерски салон, услуги со сауна и солариум, маникирање

(210) ТМ 2013/214 (220) 20/03/2013
(442) 31/08/2014

(731) Друштво за производство, трговија и услуги ВИБРАЗИОНИ ДООЕЛ увоз-извоз
ул.29-ти Ноември бр. 46/2-5, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) црвена, црна и бела

(531) 26.11.25;27.05.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки и капи

(210) ТМ 2013/215 (220) 21/03/2013
(442) 31/08/2014

(230) (300)

(731) „АТВА“

Мирко Милески 47, Кичево, МК

(540)



(591) зелена, црвена и жолта

(531) 18.01.19;26.13.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други материи за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагизување; сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

кл. 8 рачни алати и направи; прибор за јадење; ладно оружје; жилети

кл. 18 кожа и имитации на кожа и производи направени од овие материјали, што не се вклучени во другите класи; животинска кожа, делови од животинска кожа; торби и куфери; чадори, сонцезащитни и стапови за одење; камшици, узди и сарачки производи

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови; чешли и сунѓери; четки (со исклучок на сликарски четки); материјали за правење четки; прибор за чистење; челични жици за стружење; сурово или полуобработено стакло (освен стакло што се користи во градежништвото); стаклени производи, порцелански и керамички предмети што не се вклучени во другите класи

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 28 игри и играчки; предмети за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи; украси за елки

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки,

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнени производи што не се опфатени со другите класи; животни (живи); свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и природно цвеќе; храна за животни; пивски слад
кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. 34 тутун; производи за пушачите; кибрити

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) ТМ 2013/217


(220) 22/03/2013

(442) 31/08/2014

(731) Тодоровска Анита

Бул.Јане Сандански бр.35/3-12, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) темно портокалова, темно сина, светло сива, бела и црна

(531) 26.11.25;27.05.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 44 хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните

(210) ТМ 2013/224

(220) 26/03/2013

(442) 31/08/2014

(731) Бојан Трајковски

ул.„Огњан Прица“ бр.23, 1000 Скопје, МК

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. "Народен Фронт" 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

EYE CUE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 пренос и репродукција на звук или слика;
дискови за снимање

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи и канцелариски работи

кл. 36 осигурување, финансиски работи,
монетарни работи и работиповрзаи за недвижен
имот

кл. 41 образовни услуги, подготвување на
наставата, забава, спортски и културни
активности

(210) ТМ 2013/228 (220) 28/03/2013
(442) 31/08/2014

(731) ДТУ Аполо Ратко ДООЕЛ Скопје
ул.Никола Парапунов 27/3-5, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) црна, жолта, виолетова, сина, бела

(531) 26.01.16;26.11.25;27.05.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги на продажба на мало и големо (и
онлајн продажба):на печатачи, тонер касети за
ласерски печатачи, тонер касети за фотокопири,
инк кертриџи со и без глава, драмови за копир
машини и принтери, ролери за тонер касети
термо трансфер рибони, рибони за иглични
печатачи, рибони и коректури за машини за
пишување, рибони за калкулатори, чипови за
печатачи, мастила за полнење на инк кертриџи,
прашоци за полнење, празни касети за полнење,
хартија, лепак, пенкала, маркери, усб стикови

(210) ТМ 2013/229 (220) 28/03/2013
(442) 31/08/2014

(731) Друштво за трговија и услуги ЦАЈС
МОНОКЛ ДОО Скопје
ул.Љубљанска бр.4/локал 225А, Скопје, МК
(740) Марта Поповска
ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000
(540)



(591) темно сина, црна и црвена

(531) 02.09.04;26.11.25;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 трговија и услуги со продажба на мало и
големо на оптички материјали (стакла), очила за
сонце, рамки за очила; огласување; водење на
работење; управување со работи;
канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни
активности и работи

кл. 43 услуги за подготвување на храна и
пијалоци; привремено сместување

(210) ТМ 2013/231 (220) 28/03/2013
(442) 31/08/2014

(731) Друштво за странски јазици и
преведувачки услуги ЈАЗИЧЕН ЦЕНТАР
ВОРТЕКС ДОО Скопје
бул.Јане Сандански бр.76-19, Скопје -
Аеродром, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

VORTEX

(551) индивидуална

(510, 511)


кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни
активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат на
истите; услуги за индустриски анализи и
истражувања; проектирање и развој на хардвер
и софтвер

(210) ТМ 2013/236 (220) 29/03/2013
(442) 31/08/2014


(731) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД – Скопје бул. "Александар Македонски" бр. 12, 1000 Скопје, МК**
(540)



(591) бела, црна, розева, кафеава, жолта, зелена, црвена, плава, сива
(531) 05.07.09;11.03.11;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 сушени овошја
кл. 30 мусли, мешавини од житарки
кл. 31 сушени семиња

(210) ТМ 2013/237 (220) 29/03/2013
(442) 31/08/2014

(731) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје бул. "Александар Македонски" бр. 12, 1000 Скопје, МК**
(540)



(591) бела, црна, кафеава, жолта, светло и темно зелена, окер
(531) 03.02.09;05.01.15;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 сушени овошја
кл. 30 мусли, мешавини од житарки
кл. 31 сушени семиња

(210) ТМ 2013/238 (220) 29/03/2013
(442) 31/08/2014


(731) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје бул. "Александар Македонски" бр. 12, 1000 Скопје, МК**
(540)



(591) бела, црна, кафеава, жолта, светло и темно зелена, плава
(531) 03.02.09;11.03.11;25.01.19

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 сушени овошја
кл. 30 мусли, мешавини од житарки
кл. 31 сушени семиња

(210) **TM 2013/241** (220) 29/03/2013
(442) 31/08/2014
(731) **PRIMA INTERNATIONAL VENTURES LTD.**
PASEA ESTATE, ROAD TOWN TORTOLA, , VG
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) -
(531) 05.07.08;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 гуми за жвакање

(210) **TM 2013/242** (220) 29/03/2013
(442) 31/08/2014
(731) **PRIMA INTERNATIONAL VENTURES LTD.**
PASEA ESTATE, ROAD TOWN TORTOLA, , VG
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) -
(531) 25.01.19;26.01.22;26.02.09

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 гуми за жвакање

(210) **TM 2013/243** (220) 29/03/2013
(442) 31/08/2014
(731) **PRIMA INTERNATIONAL VENTURES LTD.**
PASEA ESTATE, ROAD TOWN TORTOLA, , VG
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) -
(531) 02.05.01;25.01.19;26.04.14
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 гуми за жвакање

(210) **TM 2013/244** (220) 29/03/2013
(442) 31/08/2014
(731) **PRIMA INTERNATIONAL VENTURES LTD.**
PASEA ESTATE, ROAD TOWN TORTOLA, , VG
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) -
(531) 25.01.19;26.04.16
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 гуми за жвакање

(210) **TM 2013/245** (220) 01/04/2013

(442) 31/08/2014

(731) Друштво за производство трговија и услуги СТАМБОЛ-КОМПАНИ увоз-извоз
ДООЕЛ Велес
ул.КОМПЛЕКС УЗУС бр.К3-36, 1400 Велес, МК
(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)



(591) светло зелена, црна, бела

(531) 27.05.04;27.05.07

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 42 компјутерски бази на податоци, компјутерски хардвер, компјутерско програмирање, умножување компјутерски програми, инсталирање компјутерски програми, одржување компјутерски програми, програмирање компјутерски систем, услуги на заштита на компјутери од вируси, дизајнирање графика, давање простор за веб страници, креирање и одржување веб страници за други, изнајмување веб сервери, дизајн

(210) TM 2013/249

(220) 02/04/2013

(442) 31/08/2014

(731) SHULTON, INC.

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
45202, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

NO FADE NO FAIL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 антиперспиранти и деодоранси; препарати за бричење вклучувајќи креми за бричење, лосиони за бричење, и гелови за бричење; препарати за после бричење; парфеми; мириси; спрееви за тело; сапун; средства за миене на рацете, лицето и телото и други лични производи за чистење; препарати за чистење,

грижа, третман и разубавување на кожата, скалпот и косата

(210) TM 2013/250

(220) 02/04/2013

(442) 31/08/2014

(731) Specialized Bicycle Components, Inc.
15130 Concord Circle, Morgan Hill, California
95037, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)



(591) -

(531) 26.11.06;26.11.13;26.11.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 заштитна облека, обувки и покривки за глава, велосипедски кациги; компјутерски уреди за велосипеди за мерење време, дистанца и брзина

кл. 12 велосипеди; велосипедски рамки, делови и опрема за велосипеди вклучително надворешни и внатрешни гуми, тркала, кочници и пакни за кочници, ланци и запчаници, волани и рачки за волани, главнини, пумпи, фелни, седишта, жици, стемови, колчиња за седишта

кл. 25 облека, обувки, покривки за глава; кошули, маици, горни делови за облека, облека како основен слој (base layers), дресови, шорцеви со влошки, панталони, долни тренерки, хеланки, елеци, греачи за раце, греачи за колено, облека за глава, капи, ракавици, ракавици за надвор, велосипедски ракавици, велосипедски обувки, покривки за обувки, велосипедски дресови, велосипедски шорцеви, чорапи и јакни

(210) ТМ 2013/251

(220) 02/04/2013

(442) 31/08/2014

(731) **Specialized Bicycle Components, Inc.**
15130 Concord Circle, Morgan Hill, California
95037, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)



(591) -

(531) 26.11.06;26.11.13;26.11.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 заштитна облека, обувки и покривки за глава, велосипедски кациги; компјутерски уреди за велосипеди за мерење време, дистанца и брзина

кл. 12 велосипеди; велосипедски рамки, делови и опрема за велосипеди вклучително надворешни и внатрешни гуми, тркала, кочници и пакни за кочници, ланци и запчаници, волани и рачки за волани, главнини, пумпи, фелни, седишта, жици, стемови, колчиња за седишта

кл. 25 облека, обувки, покривки за глава; кошули, маици, горни делови за облека, облека како основен слој (base layers), дресови, шорцеви со влошки, панталони, долни тренерки, хеланки, елеци, греачи за раце, греачи за колена, облека за глава, капи, ракавици, ракавици за надвор, велосипедски ракавици, велосипедски обувки, покривки за обувки, велосипедски дресови, велосипедски шорцеви, чорапи и јакни

(210) ТМ 2013/253

(220) 02/04/2013

(442) 31/08/2014

(731) **Габор Ковач**

ул.Матија Губец бр.5, Суботица, RS

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат

Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје

(540)



(591) светло портокалова, црвено смеѓа

(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 амбалажа (картон и хартија за кпакување, хартиени и пластични кеси, торби, коверти од хартија и пластика, материјали за пакување од скроб)

кл. 30 брашно и производи од жита

кл. 35 огласување

кл. 39 пакување и складирање стока

кл. 42 технолошки услуги

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци

(210) ТМ 2013/262

(220) 03/04/2013

(442) 31/08/2014

(731) **Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd.**

No. 118, Hongta Avenue, Hongta District, Yuxi,
Yunnan, CN

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) -

(531) 26.05.09;26.05.18;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 Тутун; Тутун за цваќање; Пури; Цигари кои содржат замена за тутун, кои не се за медицинска употреба; Цигари; Цигарили; Тревки за пушење; Бурмут; намален тутун; остатоци од тутун; Писки за цигари од жолт килибар за пури и

држачи на цигари; Торбички за тутун; Врвови на цигари; Лулиња за тутун; Секачи за пури; Кутии за пури; Кутии за цигари; Држачи за пури; Џебни машини за виткање цигари; Држачи за цигари; Писки за држачи за цигари; Чистачи на лулиња за тутун; Рафтови за лулиња; Тегли за чување тутун; Кутии за бурмут; Пепелници за пушачи; Плукалник за корисници на тутун; Кутија за чување пури-хјумидор; Кибрит; Држачи за кибрит; Кутии за кибрит; Запалки за пушачи; Садови со плин за запалки; Камчиња за запалки; Држач за бутан за употреба во запалки; Бутан(за пушење); Филтери за цигари; Кочани од хартија за цигари; Хартија што апсорбира за лулиња; Хартија за цигари; Состав на полнењето на филтерот за цигари

(210) **TM 2013/264** (220) 04/04/2013
(442) 31/08/2014

(731) **Biogen Idec MA Inc. (a Massachusetts Corporation)**

14 Cambridge Center, Cambridge, Massachusetts 02142, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

PLEGRIDY

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за третманот на невролошки пореметувања

(210) **TM 2013/265** (220) 04/04/2013
(442) 31/08/2014

(731) **HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

(740) Друштво за застапување МСА ИП-Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

ANASTRO-CELL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба;

диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за преврзување; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2013/266** (220) 04/04/2013
(442) 31/08/2014

(731) **HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

(740) Друштво за застапување МСА ИП-Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

LETRO-CELL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за преврзување; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2013/267** (220) 04/04/2013
(442) 31/08/2014

(731) **HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

(740) Друштво за застапување МСА ИП-Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

TEMOZO-CELL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за преврзување; материјали за пломбирање заби и забарски

смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) ТМ 2013/270 (220) 05/04/2013
(442) 31/08/2014

(731) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје**
бул. "Александар Македонски" бр. 12 Скопје, МК
(540)

RED OMEGA 3

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи, додатоци во исхраната

(210) ТМ 2013/271 (220) 05/04/2013
(442) 31/08/2014

(731) **Reckitt Benckiser LLC**
Morris Corporate Center IV, 3999 Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054-0225, US
(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул."Орце Николов" 1556, 1000 Скопје
(540)

MEGARED

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 диететски додатоци; диететски додатоци за храна; хранливи додатоци; витамини и витамински препарати; минерали и минерални препарати; омега - 3 масни киселини, фосфолипиди и анти-оксиданси за развој на здравје

(210) ТМ 2013/276 (220) 08/04/2013
(442) 31/08/2014

(731) **Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје**
ул. Васил Ациларски б.б., 8 кат, Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Vip Menu

(591) -
(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен

пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитурање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комуникација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страници, работа на електронски информациски мрежи;

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web страници, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2013/277** (220) 09/04/2013
(442) 31/08/2014

(731) **Ристовски Добре**
ул.532 бр.33 Марино Илинден Скопје, МК
(540)



(591) црвена, жолта, црна и бела
(531) 25.01.19;26.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 дрвени брикети, брикети лесно запаливи и брикети од тресет

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со дрвени брикети, брикети лесно запаливи брикети од тресет

(210) **TM 2013/280** (220) 09/04/2013
(442) 31/08/2014

(300) Z20121722A 11/10/2012 HR

(731) **B.S. A.**

33 Avenue du Maine - Tour Maine

Montparnasse, 75015 Paris, FR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, златна, светло зелена, зелена, темно зелена, светло кафена, кафена, темно кафена, окер, светло сина, сина

(531) 08.03.25;19.03.25;25.01.19

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни екстракти; јајца; млеко и млечни производи, путер, сирење, јогурт, павлака (млечни производи), млеко од соја (замена на млеко); прехранбени масла и масти; млечни пијалоци во кои млекото преовладува; миксови и подготвени јадења кои ги содржат наведените производи, имено месо, риба, живина и дивеч, месни екстракти, јајца, млеко и млечни производи, путер, сирење, јогурт, павлака (млечни производи), млеко од соја (замена за млеко)

(210) **TM 2013/281** (220) 09/04/2013
(442) 31/08/2014

(731) **Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје**

ул. Васил Ациларски б.б., 8 кат, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Corporate Plus

(591) -

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и

информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет

сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web страници, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2013/282** (220) 09/04/2013
(442) 31/08/2014

(731) **Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје**
ул. Васил Ациларски б.б., 8 кат, Скопје, МК
(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Corporate Advanced

(591) -
(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување

рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски

мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web страници, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на

автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2013/285**

(220) 10/04/2013

(442) 31/08/2014

(731) **The Goodyear Tire & Rubber Company**
200 Innovation Way, Akron, Ohio 44316-0001, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

TREADMAX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 гуми, пневматски гуми, гуми за моторцикли, гуми за теренски возила, автомобилски гуми, камионски гуми, земјоделски гуми; внатрешни гуми; гасеници за возила; шари за возила; шари за гуми, шари за репарација на гуми, материјали за репарација на гуми; бандажи; оквири за бандажи; оски за тркала; капацы за оски за тркала; калници за возила; материјали и прибори за поправка на гуми и внатрешни гуми; направи за заштита од пролизгување на возила; кочници; црева за возила; балансери со тежина за тркала; апарати за пумпање на гуми; опрема за гуми; амортизери; делови за автомобили направени главно од гума; делови и делчиња за сите гореспоменати производи

кл. 35 рекламирање и промовирање на гуми, внатрешни гуми, гасеници за возила; шари за возила, шари за репарација на гуми, бандажи, оски за тркала, капацы за оски за тркала, материјали за поправка на гуми и внатрешни гуми и делови и делчиња за моторни возила; рекламирање и промовирање на гуми, внатрешни гуми, гасеници за возила, шари за возила, шари за репарација на гуми, бандажи, оски за тркала, капацы за оски за тркала,

материјали за поправка на гуми и внатрешни гуми и делови и делчиња за моторни возила со користење на електронски комуникациски мрежи, Интернет, екстранет, Интранет и локални мрежи (LANs); услуги за набавка кои им помагаат на трети лица да обезбедат гуми, внатрешни гуми, гасеници за возила; шари за возила, шари за репарација на гуми, бандажи, оски за тркала, капацы за оски за тркала, материјали за поправка на гуми и внатрешни гуми и делови и делчиња за моторни возила; електронски услуги за набавка кои им помагаат на трети лица да обезбедат гуми, внатрешни гуми, гасеници за возила; шари за возила, шари за репарација на гуми, бандажи, оски за тркала, капацы за оски за тркала, материјали за поправка на гуми и внатрешни гуми и делови и делчиња за моторни возила; услуги на продажба на големо и мало поврзани со гуми, внатрешни гуми, гасеници за возила; шари за возила, шари за репарација на гуми, бандажи, оски за тркала, капацы за оски за тркала, материјали за поправка на гуми и внатрешни гуми и делови и делчиња за моторни возила; здружување за корист на други на различни производи (исклучувајќи нивен транспорт), имено, внатрешни гуми, гасеници за возила; шари за возила, шари за репарација на гуми, бандажи, оски за тркала, капацы за оски за тркала, материјали за поправка на гуми и внатрешни гуми и/или делови и делчиња за моторни возила кои се наоѓаат во малопродажба, големопродажни објекти, преку веб страници или програми за телевизиска продажба; бизнис консултации и советување поврзани со гуми, гасеници за возила; шари за возила, шари за репарација на гуми, бандажи, оски за тркала, капацы за оски за тркала, материјали за поправка на гуми и внатрешни гуми и делови и делчиња за моторни возила; услуги на малопродажни продавници за гуми; услуги за малопродажба на гуми; информации пласирани на Интернет кои се однесуваат на погоре споменатото; консултации и информации поврзани со погореспоменатите услуги; обезбедување на погореспоменатите услуги преку употреба на Интернет и други мрежи за

електронска комуникација; комерцијални услуги поврзани со гуми, комерцијални услуги за репарирање поврзани со гуми, менаџмент услуги поврзани со гуми, бизнис менаџмент, бизнис администрација, рекламирање, канцелариски работи, консултации, помош при комерцијален или индустриски менаџмент, помош при комерцијален или индустриски менаџмент поврзан со гуми, прикажување на производи, промоција на продажба, набавни услуги за други кл. 37 услуги за одржување и поправка на возила; услуги за поправка на гуми; репарирање на гуми; монтажа на гуми; консултации, совети и обезбедување информации поврзани со поправка, структура, репарирање, состав, одржување, монтирање и поставување на гуми, гасеници за возила, шари за возила, шари за репарација на гуми, бандажи, оски за тркала, капаци за оски за тркала; консултации, совети и обезбедување информации поврзани со поправка и репарација на гуми и внатрешни гуми со користење на репарирачки материјали за гуми и внатрешни гуми; обезбедување на погореспоменатите услуги преку интерактивна база, Интернет и мрежи за електронска комуникација; консултации, информативни и советодавни услуги кои се однесуваат или се поврзани со погоренаведените услуги; информации обезбедени на Интернет или други мрежи за електронска комуникација поврзани со погоренаведените услуги; технички услуги поврзани со гуми, технички услуги за репарирање поврзани со гуми, услуги за поправка, услуги за монтажа, услуги за одржување, техничка помош, инсталации на машинерија, одржување на возила, одржување на моторни возила, поправка на моторни возила, станици за сервис на возила, вулканизација на гуми

(210) **TM 2013/287**

(220) 10/04/2013

(442) 31/08/2014

(300) 85/750,577 10/10/2012 US

(731) **Budget Rent A Car System, Inc.**
6 Sylvan Way, Parsippany, NEW JERSEY 07054, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)



(591) -

(531) 26.03.04;26.03.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 електрични и научни апарати; компјутерски софтвер за употреба во бироа за изнајмување на возила, кој служи за евиденција на резервациите и на возилата, како и за одржување на податоците кои се однесуваат на возилата, клиентите и закупниците; компјутерски софтвер за евиденција на изнајмените возила, наснимен; софтвер кој може да се преземе од мрежа во вид на мобилна апликација за изнајмување на возила или услуги за закупници; систем за глобално позиционирање (GPS); интерактивни компјутерски киосци опремени со компјутери, компјутерски хардвер, компјутерска периферија и компјутерски оперативен софтвер, наменети за употреба во областа на изнајмувањето на возила или услугите за закупници; апарати за навигација на возила; сателитски радиоприемници; хардвер за телекомуникации и мрежно пренесување на податоци, имено, уреди за пренос и изнесување на глас, податоци и видео комуникации преку инфраструктура од мноштво на мрежи и со примена на протоколи за комуникација

кл. 12 возила; автомобили; автобуси на моторен погон; автобуси и нивни структурни делови; рамки за регистарски таблички; моторни возила, имено, автомобили, камиони, комбиња, услужни возила за спортски терени и нивни структурни делови; приклучни возила

кл. 16 производи од хартија и печатени работи; брошури во областа на патувањето, изнајмување на возила, транспорт; календари; списанија кои се однесуваат на патување; пенкала; туристички брошури; прирачници-водичи за патување; карти; печатени обрасци; печатени работи, имено, хартиени знаци, книги,

прирачници, програми, билтени, информациски карти и брошури во областа на патувањето, изнајмувањето на возила и транспортот

кл. 35 услуги за рекламирање и деловно работење; деловно управување во областа на транспортот и испораката; услуги за лојалност на корисниците и услуги за клуб на корисници, за комерцијални, промотивни и/или рекламни цели; понуда за поддршка за деловен менаџмент во областа на формирањето и/или функционирањето на фирми за изнајмување и закуп на возила; "он-лајн" малопродажни услуги кои се однесуваат на моторни возила; воведување програми за доделување на стимул за клиентите, преку издавање и обработка на поени за лојалност за "он-лајн" купување на производи и услуги што ги нуди компанијата; воведување програми за доделување на стимул за клиентите, преку издавање и обработка на купони за лојалност за честа употреба за субјектите учесници; воведување на договори за управување со возилата во јавниот сектор; обезбедување на транспортна документација за други лица; услуги за управување во областа на транспортот, имено, планирање и координирање на превоз на патници за други лица

кл. 36 финансиски услуги; обезбедување ваучери за плаќање на трошоците за превоз.

кл. 37 услуги за поправка; услуги за итна помош на патишта, имено, примање повици за помош на патишта, менување на дупната гума, итно дотур на гориво и активирање на возилото со премостување на акумулаторот (со штипки)

кл. 39 услуги за транспорт и складирање; организирање патувања; автобуски превоз; изнајмување автомобили; превоз со автомобили; возачки услуги; координирање на организацијата на поединечни и групни патувања; услуги за итна помош на патишта, имено, влечење, услуги за испорака на дигалки (со преносен систем) и на алатки; изнајмување патнички возила; изнајмување автомобили; изнајмување камиони; изнајмување возила; услуги за резервација и чекирање за превоз; "он-лајн" услуги за резервации за превоз; превоз на патници; обезбедување на патнички информации преку компјутерска датотека достапна "он-лајн";

обезбедување на патнички информации; резервации за изнајмување на возила; изнајмување на подвижни комбиња; изнајмување на GPS опрема за навигација; изнајмување камиони; изнајмување возила; превоз на патници; консултантски услуги за транспорт; информации за превоз; услуги на туристичка агенција, имено, вршење резервации и чекирање за превоз; услуги за резервации за превоз; патнички здруженија; планирање на патувања; услуги за управување на возила

кл. 41 образование и забава; услуги за членство во клубови

кл. 42 компјутерски и научни; воведување на "веб сајт" технологија која им овозможува на корисниците да извршат резервација за патување

(210) **TM 2013/289**

(220) 10/04/2013

(442) 31/08/2014

(230) (300) 85/842894 06/02/2013 US

(731) **Budget Rent A Car System, Inc.****6 Sylvan Way, Parsippany, NEW JERSEY 07054, US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)

BUDGET

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 електрични и научни апарати; компјутерски софтвер за употреба во бироа за изнајмување на возила, кој служи за евиденција на резервациите и на возилата, како и за одржување на податоците кои се однесуваат на возилата, клиентите и закупниците; компјутерски софтвер за евиденција на изнајмените возила, наснимен; софтвер кој може да се преземе од мрежа во вид на мобилна апликација за изнајмување на возила или услуги за закупници; систем за глобално позиционирање (GPS); интерактивни компјутерски киосци опремени со компјутери, компјутерски хардвер, компјутерска периферија и компјутерски оперативен софтвер, наменети за употреба во областа на

изнајмувањето на возила или услугите за закупнини; апарати за навигација на возила кл. 12 возила; автомобили; моторни возила, имено, автомобили, камиони, комбиња, услужни возила за спортски терени

кл. 16 производи од хартија и печатени работи; брошури во областа на патувањето, изнајмување на возила, транспорт; календари; списанија кои се однесуваат на патување; пенкала; карти; билтени

кл. 35 услуги за рекламирање и деловно работење; услуги за лојалност на корисниците и услуги за клуб на корисници, за комерцијални, промотивни и/или рекламни цели; понуда за поддршка за деловен менаџмент во областа на формирањето и/или функционирањето на фирми за изнајмување и закуп на возила; "он-лајн" малопродажни услуги кои се однесуваат на моторни возила; воведување програми за доделување на стимул за клиентите, преку издавање и обработка на поени за лојалност за "он-лајн" купување на производи и услуги што ги нуди компанијата; воведување програми за доделување на стимул за клиентите, преку издавање и обработка на купони за лојалност за честа употреба за субјектите учесници; обезбедување на транспортна документација за други лица; услуги за малопродажба во областа на моторните возила

кл. 36 финансиски услуги; обезбедување ваучери за плаќање на трошоците за превоз; услуги за осигурување, имено, услуги за заложно осигурување на моторни возила

кл. 37 услуги за поправка; услуги за итна помош на патишта, имено, примање повици за помош на патишта, менување на дупната гума, итно дотур на гориво и активирање на возилото со премостување на акумулаторот (со штипки)

кл. 39 услуги за транспорт и складирање; организирање патувања; автобуски превоз; изнајмување автомобили; превоз со автомобили; координирање на организацијата на поединечни и групни патувања; услуги за итна помош на патишта, имено, влечење, услуги за испорака на дигалки (со преносен систем) и на алатки; изнајмување патнички возила; изнајмување автомобили; изнајмување камиони; изнајмување

возила; услуги за резервација и чекирање за превоз; "он-лајн" услуги за резервации за превоз; обезбедување на патнички информации; резервации за изнајмување на возила; изнајмување на подвижни комбиња; изнајмување на GPS опрема за навигација; изнајмување камиони; изнајмување возила; превоз на патници; консултантски услуги за транспорт; информации за превоз; услуги на туристичка агенција, имено, вршење резервации и чекирање за превоз; услуги за резервации за превоз; планирање на патувања

кл. 41 образование и забава; услуги за членство во клубови

кл. 42 компјутерски и научни; воведување на "веб сајт" технологија која им овозможува на корисниците да извршат резервација за патување

(210) **TM 2013/292** (220) 10/04/2013
(442) 31/08/2014

(300) 011690955 26/03/2013 EM
(731) **COLGATE - PALMOLIVE COMPANY**
300 Park Avenue NEW YORK, N.Y. 10022, US
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

PALMOLIVE MEDITERRANEAN MOMENTS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други материји за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагизување; сапуни, парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите; абразивна хартија; Абразиви; Лепила за ставање лажни трепки; Лепила за прицврстување перики; Лепила за козметичка употреба; Лосиони што се користат по бричење; Препарати за освежување воздух; Бадемово млеко за козметички цели; Бадемово масло; Бадемов сапун; Препарати од Aloe Vera за козметичка употреба; Камена

стипса [антисептик]; Килибар [парфем]; Амонијак [испарливи алкали] [детергент]; Сапуни против потење; Антиперспиранти [прибор за лична хигиена]; Средства за неутрализација на статичкиот електрицитет што се користат во домаќинството; Аромати [есенцијални масла]; Антисептици за козметичка употреба; Бадан сушина; Балзами што не се користат за медицинска употреба; Основи за цветни парфемии, Соли за бањање што не се за медицинска употреба; Боја за бради; Маски за убавина; Масло од бергамот; Средства за белење [избелувачи] за козметичка употреба; Соли за белење; Сода за белење; Спрејови за освежување на здивот; Ленти за освежување на здивот; Ароми за торти [есенцијални масла]; Торти од сапун; Воздух во лимени садови под притисок за чистење и бришење прав; Карбиди на метали [абразиви]; Креда за чистење; Производи за чистење; Млеко за чистење за тоалетна употреба; Облека импрегнирана со детергент за чистење; Восок за чевли; Хемикалии за осветлување на бои за употреба во домаќинството [перење]; Производи за отстранување на боја; колоранти за тоалетна употреба; Корунд [абразив]; Козметички креми; Козметички бои; Козметички четки; Козметички моливи; Козметички препарати за бањи; Козметички препарати за трепки; Козметички производи за нега на кожата; Козметички производи за слабеење; Козметика; Козметика за животни; Стапчиња обложени со памук за козметички цели; Памукчиња за козметичка употреба; Декоративни отстранувачи за козметичка употреба; Одмастувачи што не се користат во текот на процесот на производство; Гелови за белење на забите; Паста за заби; Средства за полирање на заби; Дезодорантни сапуни; Дезодоранси за човечките суштества или за животни; Дезодоранси за домашни миленици; Депилатори; Восок за депилација; Детергенти што не се користат во процесите на производство и што не се за медицинска употреба; Diamantine [абразиви]; Сапуни за дезинфекција; Производи за туширање за лична хигиена или за дезодорантна употреба [козметички производи]; Производи за хемиско

чистење; Шампони за суво миене; Средства за сушење за машини за миене садови; Тоалетни води; Кварц; Шмиргла; Хартит за брусење; Есенцијални масла од кедрово дрво; Есенцијални масла од цитрон; Есенцијални масла од лимон; Етерични есенции; Етерични масла; Екстракти од цвеќиња [парфемии]; Козметика за веѓи, Моливи за веѓи; Средства за онекнување при перење; Лажни трепки; Лажни нокти; Ароми за пијалаци [есенцијални масла]; Восок за подови; Отстранувачи на восок за подови [производи за триење]; Производи за кади [парфемии]; Производи за освежување; Gaultheria масло; Гераниол; Крпи за чистење стакло; Масти за козметичка употреба; Производи за иситнување; Боја за коса; Лосиони за коса, Спреј за коса; Производи за виткање коса; Хелиотропин; К'на [козметичка боја], Водороден пероксид за козметичка употреба; Темјан; Ionone [парфимерија]; Масло од јасмин; Вода пепелница за перење со сода; Страк кинески темјан; Производи за отстранување на лак; Белило за перење; Пластила за перење алишта; Сјај за алишта; Производи за перење; Производи за киснење на алишта; Производи за штиркање алишта; Восок за перење; Масло од лаванда; Вода од лаванда; Производи за белење кожа; Производи за заштита на кожа [политури]; Сјаеви за усни; Кармини; Лосиони за козметичка употреба; Шминка; Шминка во прав; Производи за шминкање; Производи за отстранување на шминка; Маскара; Гелови за масажа што не се за медицинска употреба; Медикаментозен сапун; Есенција од нане [есенцијални масла]; Нане за парфимерии; Раствори за дезинфекција на устата што не за медицинска употреба; Мошус [парфимерија]; Восок за мустаќи; Лепенки за украсување нокти; Производи за нега на нокти; Лак; Неутрализатори за постојано виткање; Течности против лизгање на подови; Восок против лизгање на подови; Масло од терпентин за одмастување; Масла за чистење; Масла за козметичка употреба; Масла за парфемии и мириси; Масла за тоалетна употреба; Производи за отстранување на бои; Паста за ремени за острење бичеви; Парфимерија; Парфемии;

Вазелин за козметичка употреба; Политура за мебел и подови; Креми за полирање; Хартитја за полирање; Производи за полирање; Црвило за сјај; Камен за полирање; Восок за полирање; Креми за козметичка употреба; Potpourris [мириси]; Производи за чистење вилици; Производи за чистење одводни цевки; Производи што им даваат сјај на листовите на растенијата; Камен од пемза; Quillaia (кора за миене); Масло од рози; Препарати за отстранување 'рѓа; Кесички за парфимирање постелнина; Сафрол; Песочен фабрикат; Хартитја за стружење; Препарати за отстранување каменец за употреба во домаќинството; Миризлива вода; Миризливо дрво; Раствори за триење; Шампони; Шампони за домашни миленици; Препарати за бричење; Сапун за бричење; Камена за бричење [антисептици]; Производи за постигнување сјај [политури]; Крем за чевли; Сјај за чевли, Восок за чевли; Восок за чевлари; Силиконски карбид [абразиви]; позадинава Креми за белење на кожата; Производи за измазнување [штиркање]; Камен за мазнење; Сапун; Сапун за осветлување на текстил; Сапун против потење на нозе; Сода; Отстранувач на дамки; Скробен сјај за перење алишта; Производи за сончање [козметички производи]; Препарати за сончање; Кројачки восок; Пудра во прав, за тоалетна употреба; Терпени [есенцијални масла]; Ткаенини импрегнирани со козметички лосиони; Тоалетна вода; Козметички производи; Триполски камен за полирање; Терпентин, за одмастување, Препарати за отастранување на лак; Вулканската пепел за чистење; Производи за шистење тапети; Сода бикарбона, за чистење; Восоци за кожа; Избелувачи; Средства за чистење шофершајбни

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететска храна и супстанции прилагодени за медицинска или за ветеринарна употреба, храна за бебиња; Диететски додатоци за луѓето и животните; Фластери, материјали за преврзување; Материјал за пломбирање заби, забарски смоли; Дезинфекциони средства; Препарати за уништување штетници; фунгициди,

хербициди; Апсорбирачки памук; Акарициди; Ацетати за фармацевтска употреба; Киселини за фармацевтска употреба; Аконитин; Лепливи ленти за медицинска употреба; Лепливи фластери; Лепила за протези; Адитиви за медицинска употреба; Производи за освежување воздухот; Производи за прочистување на воздухот; Албумински додатоци во исхраната; Албумински прехранбени производи за медицинска употреба; Албумински производи за медицинска употреба; Алкохол за фармацевтска употреба; Алдехиди за фармацевтска употреба; Алгициди; Алгинатски додатоци во исхраната; Алгинати за фармацевтска употреба; Алкални јодиди за фармацевтска употреба; Алкалоиди за медицинска употреба; Легури од скапоцени метали за стоматолошка употреба; Производи од Алое Вера за фармацевтска употреба; Алуминиум ацетат за фармацевтска употреба; Амино киселини за медицинска употреба; Амино киселини за ветеринарни цели; Анестетици; Аналгетици; Кора од Angostura за медицинска употреба; Средства за миене животни; Антиревматски белегии; Антиревматски прстени; Производи против урина; Антибиотици; Антикриптограмски препарати; Антиоксидантни апчиња; Антипаразитски околувратници за животни; Антипаразитарниот производи; Антисептичен памук; Антисептици; Апчиња за потиснување на апетит; Апчиња за потиснување на апетит за медицинска употреба; Препарати за главоболка; Асептичен памук; Чај против астма; Пелена-панталони за бебиња; Бебешки влошки [пелени]; Бактериски отрови; Бактериски подготовки за медицинска и ветеринарна употреба; Бактериолошки култури; Бактериолошки подготовки за медицинска и ветеринарна употреба; Балзами за медицинска употреба; Балзамски препарати за медицинска употреба; Завои за преврзување, Кора за фармацевтска употреба; Бањи (терапевтски рпрепарати за бањи); Бањи (соли за бањи за медицинска употреба); Појаси за хигиенски влошки [крпи]; Сода бикарбона за фармацевтска употреба; Биоцидите; Биолошки препарати за медицинска употреба; Биолошки препарати за ветеринарни цели; Биолошки ткивни култури за

медицинска употреба; Биолошки ткивни култури за ветеринарни цели; Подготовки од бизмут за фармацевтска употреба, Бизмут субнитрат за фармацевтска употреба; Крв за медицинска употреба; Крвна плазма, Коскен цемент за хируршки и ортопедски цели; Гривни за медицинска употреба; Влошки за дојки; Бром за фармацевтска употреба; Бронходилататорни препарати; Влошки за болни меури на нозете; Нус-производи од преработка на житарки за диететска или медицинска употреба; Капсули за фармацевтска употреба; Медицинска подготовка за голтање која се состои најчесто од паста од оризово брашно со додаден лек за фармацевтска употреба; освежувачи на здив за фармацевтска употреба; Каломел; Камфор за медицинска употреба; Масло од камфор за медицинска употреба; Бонбони за медицинска употреба; Бонбони, медикаментозни; Капсули за лекови; Карболинеум [парастицид]; Казеин додатоци во исхраната; Рацинусово масло за медицинска употреба; Средства за миење на говеда; Каустични моливи; Каустични средсва за фармацевтска употреба; Кедрово дрво за одбивање инсекти; Целилосни естери за фармацевтска употреба; Целулозни етери за фармацевтска употреба, Цемент за животински копита; Јаглен за фармацевтска употреба; Хемиски проводници за електрокардиограмски електроди; Хемиски контрацептиви; Хемиски препарати за медицинска употреба; Хемиски препарати за фармацевтска употреба, Хемиски препарати за дијагностицирање на бременоста; Хемиски препарати за лекување филоксера; Хемиски препарати за ветеринарни цели; Хемиски препарати за лекување на мувла; Хемиски препарати за третирање на гар на пченица; Хемиски реагенси за медицински или ветеринарна намена; Хемиско-фармацевтски препарати; Гума за цвакање за медицинска употреба; Производи за измрзнатини; Кинолин за медицинска употреба; Хлороформ; Колани за медицинска употреба; Кокаин; Код масло од црн дроб; Колодион за фармацевтска употреба; Колириум; облоги; Кондуранго кора за медицинска употреба; Препарати за чистење контактни леќи; Спрејови за ладење за

медицинска употреба; Лекови за плускавци; Прстени за плускавци на стапалата; Памук за медицинска употреба; Крем за забен камен за фармацевтска употреба; Креозот за фармацевтска употреба, Кротон кора; Култури на микроорганизми за медицинска и ветеринарна употреба; Curare; Decoctions за фармацевтска употреба; Стоматолошки абразиви, Стоматолошки амалгами; Стоматолошки амалгами од злато; Стоматолошки цемента, Стоматолошки материјали за отпечатоци; Стоматолошки лак; Стоматолошки мастикс; Дезодоранси за облека и текстил; Дезодоранси, што не се за човекот или на животните; Депуративи; Детергенти за медицинска употреба; Дијабетски леб прилагоден за медицинска употреба; Дијагностички препарати за медицинска употреба; Пелени за домашни миленици; Дијастаза за медицинска употреба; Диетални влакна; Диететски додатоци за животни; Диететско пијалаци прилагодени за медицинска употреба; Диететска храна прилагодени за медицинска употреба; Диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба; Дигестиви за фармацевтска употреба; Дигиталин; Копра масло за медицинска употреба; Средства за дезинфекција за хемиски тоалети; Средства за дезинфекција од хигиенски причини; Лосиони за кучиња; Средства за миење кучиња; Препарати за туширање за медицинска употреба; Преврски, медицински; Лекови за медицинска употреба; Еликсири [фармацевтски препарати]; Ензимски додатоци во исхраната; Ензимски препарати за медицинска употреба; Ензимски препарати за ветеринарна употреба; Ензими за медицинска употреба; Ензими за ветеринарна употреба; Рокче за фармацевтска употреба; Естри за фармацевтска употреба; Етери за фармацевтска употреба; Еукалиптол за фармацевтска употреба, Еукалиптус за фармацевтска употреба; Евакуанти; Екстракти на хмељ за фармацевтска употреба; Вода за очи; Очни преврски за медицинска употреба; Лекови против треска; Анасон за медицинска употреба; Ферменти за фармацевтска употреба; Кутии за прва помош, исполнети; Оброк од риба за

фармацевтска употреба; Цвеќе од сулфур за фармацевтска употреба; Хартија за фаќање муви; Препарати за уништување муви; Лепила за фаќање муви; Храна за бебиња; Форм алдехид за фармацевтска употреба; Мелеми за лекување смрзнатини за фармацевтска употреба; Фумицирани стапчиња; Препарати за дезинсекција за медицинска употреба; Фунгициди; Танинска киселина за фармацевтска употреба; Смола (Gamboge) за медицинска употреба; Гасови за медицинска употреба; Газа за завои; Желатин за медицинска употреба; Горчина за фармацевтска употреба; Гермициди; Гликоза додатоци во исхраната; Гликоза за медицинска употреба; Глицерин за медицинска употреба; Глицерофосфати; Масти за медицинска употреба; Масти за ветеринарни цели; Гваикол за фармацевтска употреба, Гуми за џвакање за медицинска употреба; Гурјун [gurjon, gurjan] балзам за медицинска употреба; Моливи за главоболка; Хематоген; Хемоглобинот, Препарати за хемороиди; Хемостатски моливи; Билни чаеви за медицинска употреба; Хербициди; Хормоните за медицинска употреба; Хидрастин; Хидрастинин; Хидриран хлорал за фармацевтска употреба; Водороден пероксид за медицинска употреба; Темјан за уништување инсекти; Средство за уништување инсекти; Инсектициди; Јодиди за фармацевтска употреба; Јод за фармацевтска употреба; Јодоформ; Ирска мов за медицинска употреба; Изотопи за медицинска употреба; Јалап; Хинап, медикаментозен; Млечно брашно за бебиња; Лактоза за фармацевтска употреба; Препарати за уништување ларви; Лаксативи; Оловна вода; Лецитин додатоци во исхраната; Лецитин за медицинска употреба; Пијавици за медицинска употреба; Течни масти; Диететски додатоци со ленено семе, Ленено семе за фармацевтска употреба; Оброк со ленено семе за фармацевтска употреба; Додатоци во исхраната со ленено масло; Тупфер (за преврска) за медицинска употреба; Сладок корен за фармацевтска употреба; Лосиони за фармацевтска употреба; Лосиони за ветеринарна намена; Таблетки за фармацевтска употреба; Лупулин за фармацевтска употреба;

Магнезија за фармацевтска употреба; слад за фармацевтска употреба; Млеко и пијалаци од малт за медицинска употреба; Ризофора кора за фармацевтска употреба; Оброк за фармацевтска употреба; Препарати за слабеење за медицинска употреба; Медицински алкохол; Медицински пијалаци; Медицински препарати за раст на косата; Лековити билки; Медицински инфузии, Медицинска кал; Медицински масла; Медицински корени; Медицински чаеви; Преносливи медицински кутии; Лекови за ублажување на запек; Лекови за стоматолошка употреба; Лекови за човечка употреба; Лекови за ветеринарна намена; Мелиса вода за фармацевтска употреба; Ментол; Живина маст; Млечни ферменти за фармацевтска употреба; Млеко од бадеми за фармацевтска употреба; Млечна маст; Минерални додатоци на храната; Соли на минерална вода; Минерални води за медицинска употреба; Нане за фармацевтска употреба; Калапи восок за стоматолозите; Молескин за медицинска употреба; Хартија против молци; Препарати за уништување молци; Вода за измивање уста за медицинска употреба; Кал за бањи; Топли облоги за фармацевтска употреба; Масло од сенф за медицинска употреба; Топли облоги; Мугобалап кора за фармацевтска употреба, Влошки за собирање урина; Наркотици; Нервини; Додатоци во исхраната; Нутритивни супстанции за микроорганизми; Масло од терпентин за фармацевтска употреба; Масти за фармацевтска употреба; Опијати; Опиум; Оподелдок; Оротерапевтски препарати; Кислородни бањи; Кислород за медицинска употреба; Влошки за панталони за собирање урина; Облоги на облека [санитарни]; Хартија за топли обологи; Паразитициди; Бисер во прав за медицинска употреба; Лен за фармацевтска употреба; Пепсини за фармацевтска употреба; Пептони за фармацевтска употреба; Сексуални лубриканти за лична употреба; Пестициди; Вазелин за медицинска употреба; Фармацевтски препарати; Фармацевтски препарати за нега и заштита на кожа; Фармацевтски препарати за лекување на првут; Фенол за фармацевтска употреба; Фосфати за фармацевтска употреба;

Отрови; Додатоци во исхраната со полен; Помади за медицинска употреба; Порцелан за забни протези, Калиумови соли за медицинска употреба; Катаплазми; Прашак од кантаридин; Подготовките за груби раце; Подготовките за уништување на сува изгниена габа; Препарати за уништување на глумци; Препарати за уништување на штетни животни; Подготовки за намалување на сексуалната активност; Препарати за лекување на изгореници; Подготовки од вар за фармацевтска употреба; Подготовките на елементи во трагови за човечка и животинска употреба; Подготовки за олеснување при ваѓање заби; Додатоци во исхраната од прополис; Прополис за фармацевтска употреба; Протеини - додатоци во исхраната; Протеини - додатоци за животни; Пиретрим прав; Quassia за медицинска употреба; Куевбрако за медицинска употреба; Кинин за медицинска употреба; Радиоактивни материи за медицинска употреба; Радиолошки контрастни супстанции за медицинска употреба; Радиум за медицинска употреба; Отров за глумци; Реагенс хартија за медицинска или ветеринарна намена; Лекови против потење на нозе, Лекови против потење; Средства за уништување инсекти за кучиња; Рамен корен за фармацевтска употреба; Додатоци во исхраната со млеко; Млеко за фармацевтска употреба; Гума за стоматолошка употреба; Соли за медицинска употреба; Соли за бањи со минерална вода; Санитарни влошки; Санитарни панталони; Санитарни тампони, влошки; Сарсапарила за медицинска употреба; Скапулар за хируршки цели; Морска вода за медицински бањи; Седативи; Семе за вештачко осеменување; Серотерапевтски лекови; Серуми; Сикативи [агенси за сушење] за медицинска употреба; Апчиња за слабеење; Препарати за третирање на млитавост; Миризливи соли; Билки за пушење за медицинска употреба; Натриумови соли за медицинска употреба; Препарати за стерилизирање на почвата; Раствори за контактни леќи; Растворувачи за отстранување на лепливи малтер; Средства за успивање; Скорб за диететска или фармацевтска употреба; Матични клетки за медицинска употреба;

Матични клетки за ветеринарни цели; Препарати за стерилизирање; Стероиди; Леплив ликорис за фармацевтска употреба; Стрихнин, Стоса препарати; Шеќер за медицинска употреба; Сулфонамиди [лекови]; Сулфурни стапчиња [дезинфициенси]; Лекови за сончеви изгореници; Подготовките за фармацевтска употреба за сончеви изгореници; Супозитории; Хируршки преврски; Хируршки импланти [живи ткива]; Хируршки ткива; Сирупи за фармацевтска употреба; Апчиња за самопотемнување; Винска киселина за фармацевтска употреба; Материјал за пополнување; Терапевтски подготовките за бања; Термална вода; Тимол за фармацевтска употреба; Тинктурата од јод; Тинктури за медицинска употреба; Ткаенини импрегнирани со фармацевтски лосиони; Тутунски екстракти [инсектициди]; Тутун без цигари за медицинска употреба; Тоници [лекови]; Терпентин за фармацевтска употреба; Вакцини; Средства за вагинални измивања; Вермифуги (лекови против глисти); Препарати за уништување штетници; Весиканти; Ветеринарни препарати, Хемикалии за лекување на бослети во лозарството лозарство; витамински препарати; Сунѓери за рани; вата за медицинска употреба; Моливи за брадавици; Житни микроби како додатоци во исхраната; Квасец како додаток во исхраната; Квасец за фармацевтска употреба

(210) **TM 2013/297** (220) 12/04/2013
(442) 31/08/2014

(731) **SHULTON, INC.**

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

DANGER ZONE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 антиперспиранти, лични деодоранси, средства за миене на телото, препарати за бричење, и миризливи спрееви за тело

(210) **TM 2013/298** (220) 12/04/2013

(442) 31/08/2014

(731) **SHULTON, INC.**
**One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
45202, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

LIONPRIDE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 антиперспиранти и деодоранси, препарати
за нега на косата, не-медицински препарати за
нега на кожата, препарати за бричење, мириси,
средство за миене на телото, тврд сапун, и гел
за туширање

(210) **TM 2013/299**

(220) 12/04/2013

(442) 31/08/2014

(731) **SHULTON, INC.**
**One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
45202, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

BEARGLOVE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 антиперспиранти и деодоранси, препарати
за нега на косата, не-медицински препарати за
нега на кожата, препарати за бричење, мириси,
средство за миене на телото, тврд сапун, и гел
за туширање

(210) **TM 2013/300**

(220) 12/04/2013

(442) 31/08/2014

(731) **GM KOREA COMPANY, a company
organized and existing under the law of the
Republic of Korea**
**199-1 Cheongcheon-2 Dong, Bupyeong-Gu,
Incheon, KR**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)

GENTRA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 моторни возила и делови за истите

(210) **TM 2013/302**

(220) 12/04/2013

(442) 31/08/2014

(731) **SHIMANO INC. A corporation, organized
and existing under the laws of Japan,
Manufacturers and Merchants, of
3-77 Oimatsucho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka, ,
JP**

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

SHIMANO 105

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 електрични велосипеди, велосипеди,
делови и опрема за велосипеди и електрични
велосипеди, имено: главчини, внатрешни
главчини на менувачот, главчини на динамо за
велосипеди, главчини за брзо отпуштање на
полугите на менувачот, отпусни полуги на
менуваач, полуги за менување брзини, предни
преносни механизми, задни преносни
механизми, водилки за ланци, помошни
запчаници за менување брзини (насочувачи на
ланец), запчаници, дигалки за велосипеди,
ланци за велосипеди, сајли, курбли за
велосипеди, комплет курбли за велосипеди,
предни ланчаници за тркала, педали за
велосипеди, клипсери (корпици за стапала),
полуги на сопирачки, предни сопирачки, задни
сопирачки, сајли за сопирачки, папучи на
сопирачки, обрачи, ротори на сопирачки, плочки
на сопирачки, тркала, синџири за сопирање,
клипови за сопирање, долни спони, носачи за
седиште, механизми за брзо отпуштање на
носач на седиште, главни делови за склопување
на рамка на вилушки, амортизери, управувачи,
дршка на управувачот, рачки на управувачот,
краеви на дршки на управувач, упоришта на
седишта, седишта, преносни механизми со кои
управува компјутер, покажувачи на позиција на
брзина на велосипед

(210) **TM 2013/303** (220) 12/04/2013
(442) 31/08/2014

(731) **SHIMANO INC. A corporation, organized and existing under the laws of Japan, Manufacturers and Merchants, of 3-77 Oimatsucho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka, , JP**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

SORA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 електрични велосипеди, велосипеди, делови и опрема за велосипеди и електрични велосипеди, имено: главчини, внатрешни главчини на менувачот, главчини на динамо за велосипеди, главчини за брзо отпуштање на полугите на менувачот, отпусни полуги на менувач, полуги за менување брзини, предни преносни механизми, задни преносни механизми, водилки за ланци, помошни запчаници за менување брзини (насочувачи на ланец), запчаници, дигалки за велосипеди, ланци за велосипеди, сајли, курбли за велосипеди, комплет курбли за велосипеди, предни ланчаници за тркала, педали за велосипеди, клипсери (корпици за стапала), полуги на сопирачки, предни сопирачки, задни сопирачки, сајли за сопирачки, папучи на сопирачки, обрачи, ротори на сопирачки, плочки на сопирачки, тркала, синцири за сопирање, клипови за сопирање, долни спони, носачи за седиште, механизми за брзо отпуштање на носач на седиште, главни делови за склопување на рамка на вилушки, амортизери, управувачи, дршка на управувачот, рачки на управувачот, краеви на дршки на управувач, упоришта на седишта, седишта, преносни механизми со кои управува компјутер, покажувачи на позиција на брзина на велосипед

(210) **TM 2013/304** (220) 15/04/2013

(442) 31/08/2014

(731) **The Procter & Gamble Company**
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена и сива

(531) 27.05.17

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 препарати за чистење, полирање, триење инагризување; сапуни; препарати за чистење, грижа и разубавување на прибор за јадење и садови; сапуни за домашна употреба; прашак за миење садови; детергенти за миење садови; препарати за миење садови; агенсии за сушење за машини за миење садови; одмастувачи

(210) **TM 2013/305** (220) 15/04/2013
(442) 31/08/2014

(731) **Ali Fadil Abdel Hussien**

P.O. Box: 12676 Ajman, AE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

MuRaD
ALAMDA R

مراد
علم دار



(591) -

(531) 05.03.01;05.13.01;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари, пури, преработен и сиров тутун;
артикли за пушачи; чибук; кибрити

(210) **TM 2013/306**

(220) 15/04/2013

(442) 31/08/2014

(731) **BASF Agro B.V. Arnhem(NL)**
**Zweigniederlassung Zurich Im Tiergarten 7,
Zurich , CH**

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС

ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје

(540)

SCALA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемикалии кои се користат во земјоделството, хортикултура и шумарство, посебно препарати за регулирање на садење на растенија; препарати за регулирање на растењето на растенија; хемиски препарати за нега на семиња, сурфактанти, природни или вештачки хемикалии како сексуални замки или агенти за забуна на инсекти

кл. 5 препарати за уништување на бактерии, инсектициди, фунгициди, хербициди, пестициди

(210) **TM 2013/307**

(220) 15/04/2013

(442) 31/08/2014

(731) **HENKEL AG & Co. KGaA**
Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, DE

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

SVEZINA MEDITERANA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за белење и други супстанции за перење алишта, супстанции за перење на алишта и прибор за јадење, омекнувачи за ткаенина, штирак, препарати за отстранување на дамки, препарати за чистење, полирање, перење и абразивни препарати, сапуни, есенцијални масла како мириси за перење

(210) **TM 2013/308**

(220) 12/04/2013

(442) 31/08/2014

(731) **Pfizer Inc.**
235 East 42nd Street, New York, NY 10017, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

XELJANZ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции прилагодени за медицинска или ветеринарна употреба, храна за бебиња; диететски додатоци за луѓето и животните; фластери, материјали за преврзување; материјали за пломбирање заби, стоматолошки восок; средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2013/313**

(220) 17/04/2013

(442) 31/08/2014

(731) **Biofarma Pharmaceutical Industry Co.**
Inc Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No:156
Sancaktepe/Istanbul/, TR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

CIPRO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2013/314**

(220) 17/04/2013

(442) 31/08/2014

(731) **Biofarma Pharmaceutical Industry Co.**
Inc Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No:156
Sancaktepe/Istanbul/, TR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

OSMOLAK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(210) ТМ 2013/316

(220) 19/04/2013

(442) 31/08/2014

(731) Transatlantic Holdings, Inc.

80 Pine Street, New York, NY 10005, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

TRANSRE LONDON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 осигурување, реосигурување и услуги за управување со осигурувања

(210) ТМ 2013/317

(220) 19/04/2013

(442) 31/08/2014

(731) Друштво за промет и услуги „ЈУНИТИ ХОСТЕЛ“ ДООЕЛ Скопје

ул.Ризо Ризов бр.13-б, 1000 Скопје, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(540)



(591) темносива, светлосива, црвена, бела

(531) 26.13.01;27.05.17;27.05.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 привремено сместување, резервирање сместувања, резервирање пансиони, пансиони и интернати, хотели, служење храна и пијалаци, изнајмување за времено сместување

(210) ТМ 2013/318

(220) 19/04/2013

(442) 31/08/2014

(731) Скопски Саем ДОО Скопје

ул. "Беласица" бб, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

**Саем на книгата
Book Fair**

(591) бела, сина, светло сива

(531) 02.09.01;26.11.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 водење дејност (служби за давање совети за водење на одделни дејности), дејности (консултации за водење на дејностите), дејности (професионални консултации), демонстрација на производи, изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување рекламен простор, јавно мислење (испитување на јавното мислење), манекени (манекенски услуги) во рекламни промовирачки цели на продажбата, објавување рекламни текстови, обработка на текстови, огласување и рекламирање, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), организирање на изложби, плакатирање и огласување, промоција (продажба за трето лице), пропагандни дејности, проучување на пазарот (маркетинг), рекламна документација (уредување на рекламна документација), рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), водење на комерцијални работи, комерцијална администрација, канцелариски работи, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 41 забава, спортски и културни активности, дискотеки (услуги на дискотеките), забавни паркови, изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели, клубови (услуги на клубови) /забава/, конгреси (организирање и водење конгреси), модни агенции за уметници, музејски услуги /презентација, изложби/, објавување текстови /текстови кои не се рекламни/, планирање приеми /забава/, практично обучување /демонстрирање/, приредби (одржување на приредби), разговори (организирање и водење на разговори),

разнода, семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење на симпозиуми), слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време), организирање саемски манифестации, приредби, изложби

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци, привремено сместување, бар (барски услуги), кафеани, кафетерии, изнајмување простори за состаноци, изнајмување на привремени сместувања (резервирање на привремено сместување), ресторани, ресторани за брзо и постојано послужување (шанк-барови), ресторани за самопослужување

(210) **ТМ 2013/319** (220) 19/04/2013
(442) 31/08/2014

(731) **Скопски Саем ДОО Скопје**

ул. "Беласица" бб, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



**Саем на мебел
Furniture Fair**

(591) бела, сина

(531) 12.01.25;26.13.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 водење дејност (служби за давање совети за водење на одделни дејности), дејности (консултации за водење на дејностите), дејности (професионални консултации), демонстрација на производи, изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување рекламен простор, јавно мислење (испитување на јавното мислење), манекени (манекенски услуги) во рекламни промовирачки цели на продажбата, објавување рекламни текстови, обработка на текстови, огласување и рекламирање, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), организирање на изложби, плакатирање и огласување, промоција (продажба за трето лице), пропагандни дејности, проучување на пазарот (маркетинг), рекламна документација

(уредување на рекламна документација), рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), водење на комерцијални работи, комерцијална администрација, канцелариски работи, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 41 забава, спортски и културни активности, дискотеки (услуги на дискотеките), забавни паркови, изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели, клубови (услуги на клубови) /забава/, конгреси (организирање и водење конгреси), модни агенции за уметници, музејски услуги /презентација, изложби/, објавување текстови /текстови кои не се рекламни/, планирање приеми /забава/, практично обучување /демонстрирање/, приредби (одржување на приредби), разговори (организирање и водење на разговори), разнода, семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење на симпозиуми), слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време), организирање саемски манифестации, приредби, изложби

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци, привремено сместување, бар (барски услуги), кафеани, кафетерии, изнајмување простори за состаноци, изнајмување на привремени сместувања (резервирање на привремено сместување), ресторани, ресторани за брзо и постојано послужување (шанк-барови), ресторани за самопослужување

(210) **ТМ 2013/320** (220) 19/04/2013
(442) 31/08/2014

(731) **Скопски Саем ДОО Скопје**

ул. "Беласица" бб, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



**Саем на градежништво
Build and Construct**

(591) бела, сина

(531) 02.01.15;02.01.23;26.01.14

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 водење дејност (служби за давање совети за водење на одделни дејности), дејности (консултации за водење на дејностите), дејности (професионални консултации), демонстрација на производи, изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување рекламен простор, јавно мислење (испитување на јавното мислење), манекени (манекенски услуги) во рекламни промовирачки цели на продажбата, објавување рекламни текстови, обработка на текстови, огласување и рекламирање, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), организирање на изложби, плакатирање и огласување, промоција (продажба за трето лице), пропагандни дејности, проучување на пазарот (маркетинг), рекламна документација (уредување на рекламна документација), рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), водење на комерцијални работи, комерцијална администрација, канцелариски работи, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 41 забава, спортски и културни активности, дискотеки (услуги на дискотеките), забавни паркови, изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели, клубови (услуги на клубови) /забава/, конгреси (организирање и водење конгреси), модни агенции за уметници, музејски услуги /презентација, изложби/, објавување текстови /текстови кои не се рекламни/, планирање приеми /забава/, практично обучување /демонстрирање/, приредби (одржување на приредби), разговори (организирање и водење на разговори), разонода, семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење на симпозиуми), слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време),

организирање саемски манифестации, приредби, изложби

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци, привремено сместување, бар (барски услуги), кафеани, кафетерии, изнајмување простори за состаноци, изнајмување на привремени сместувања (резервирање на привремено сместување), ресторани, ресторани за брзо и постојано послужување (шанк-барови), ресторани за самопослужување

(210) ТМ 2013/1094

(220) 15/11/2013

(442) 31/08/2014

(731) **Здружение за одгледувачи на овци „ДАШИ“ Дебар**

ул.Јордан Зафировски бб, 1250 Дебар, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, црна, сина, бела, портокалова, виолетова, зелена, светло и темно црвена

(531) 03.04.11;06.19.13;25.01.19

(551) колективна

(510, 511)

кл. 29 млечен производ - сирење

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(210) број на пријавата

(510)	(210)
1	TM 2013/0306
2	TM 2013/0058
2	TM 2013/0059
3	TM 2013/0180
3	TM 2013/0215
3	TM 2013/0249
3	TM 2013/0292
3	TM 2013/0297
3	TM 2013/0298
3	TM 2013/0299
3	TM 2013/0304
3	TM 2013/0307
4	TM 2013/0277
5	TM 2011/1372
5	TM 2013/0170
5	TM 2013/0264
5	TM 2013/0265
5	TM 2013/0266
5	TM 2013/0267
5	TM 2013/0270
5	TM 2013/0271
5	TM 2013/0292
5	TM 2013/0306
5	TM 2013/0308
5	TM 2013/0313
5	TM 2013/0314
6	TM 2013/0058
6	TM 2013/0059
8	TM 2013/0215
9	TM 2013/0183
9	TM 2013/0224
9	TM 2013/0250
9	TM 2013/0251
9	TM 2013/0287
9	TM 2013/0289
11	TM 2013/0187

12	TM 2013/0250
12	TM 2013/0251
12	TM 2013/0285
12	TM 2013/0287
12	TM 2013/0289
12	TM 2013/0300
12	TM 2013/0302
12	TM 2013/0303
14	TM 2013/0175
15	TM 2013/0183
16	TM 2013/0253
16	TM 2013/0287
16	TM 2013/0289
17	TM 2013/0137
18	TM 2012/0507
18	TM 2013/0215
20	TM 2013/0187
21	TM 2013/0187
21	TM 2013/0215
25	TM 2011/0693
25	TM 2013/0175
25	TM 2013/0176
25	TM 2013/0214
25	TM 2013/0215
25	TM 2013/0250
25	TM 2013/0251
28	TM 2013/0137
28	TM 2013/0215
29	TM 2011/1234
29	TM 2011/1235
29	TM 2011/1236
29	TM 2011/1237
29	TM 2012/0622
29	TM 2012/0748
29	TM 2012/0749
29	TM 2012/0750
29	TM 2012/0751

29	TM 2012/0752
29	TM 2012/0753
29	TM 2012/0754
29	TM 2012/0755
29	TM 2012/0756
29	TM 2012/0900
29	TM 2012/1370
29	TM 2013/0090
29	TM 2013/0101
29	TM 2013/0102
29	TM 2013/0170
29	TM 2013/0215
29	TM 2013/0236
29	TM 2013/0237
29	TM 2013/0238
29	TM 2013/0280
29	TM 2013/1094
30	TM 2011/1372
30	TM 2012/0622
30	TM 2012/0900
30	TM 2013/0090
30	TM 2013/0101
30	TM 2013/0102
30	TM 2013/0149
30	TM 2013/0150
30	TM 2013/0151
30	TM 2013/0152
30	TM 2013/0153
30	TM 2013/0154
30	TM 2013/0155
30	TM 2013/0156
30	TM 2013/0157
30	TM 2013/0158
30	TM 2013/0170
30	TM 2013/0215
30	TM 2013/0236
30	TM 2013/0237

30	TM 2013/0238
30	TM 2013/0241
30	TM 2013/0242
30	TM 2013/0243
30	TM 2013/0244
30	TM 2013/0253
31	TM 2013/0058
31	TM 2013/0059
31	TM 2013/0215
31	TM 2013/0236
31	TM 2013/0237
31	TM 2013/0238
32	TM 2011/1372
32	TM 2012/0622
32	TM 2013/0090
32	TM 2013/0101
32	TM 2013/0102
32	TM 2013/0215
33	TM 2013/0215
34	TM 2011/1260
34	TM 2011/1261
34	TM 2013/0095
34	TM 2013/0215
34	TM 2013/0262
34	TM 2013/0305
35	TM 2012/0508
35	TM 2013/0137
35	TM 2013/0175
35	TM 2013/0176
35	TM 2013/0215
35	TM 2013/0224
35	TM 2013/0228
35	TM 2013/0229
35	TM 2013/0231
35	TM 2013/0253
35	TM 2013/0276
35	TM 2013/0277
35	TM 2013/0281
35	TM 2013/0282

35	TM 2013/0285
35	TM 2013/0287
35	TM 2013/0289
35	TM 2013/0318
35	TM 2013/0319
35	TM 2013/0320
36	TM 2013/0176
36	TM 2013/0224
36	TM 2013/0287
36	TM 2013/0289
36	TM 2013/0316
37	TM 2013/0058
37	TM 2013/0059
37	TM 2013/0285
37	TM 2013/0287
37	TM 2013/0289
38	TM 2013/0006
38	TM 2013/0007
38	TM 2013/0008
38	TM 2013/0009
38	TM 2013/0276
38	TM 2013/0281
38	TM 2013/0282
39	TM 2013/0253
39	TM 2013/0287
39	TM 2013/0289
41	TM 2013/0175
41	TM 2013/0176
41	TM 2013/0183
41	TM 2013/0224
41	TM 2013/0229
41	TM 2013/0231
41	TM 2013/0287
41	TM 2013/0289
41	TM 2013/0318
41	TM 2013/0319
41	TM 2013/0320
42	TM 2013/0231
42	TM 2013/0245

42	TM 2013/0253
42	TM 2013/0276
42	TM 2013/0281
42	TM 2013/0282
42	TM 2013/0287
42	TM 2013/0289
43	TM 2011/1234
43	TM 2011/1235
43	TM 2011/1236
43	TM 2011/1237
43	TM 2012/0748
43	TM 2012/0749
43	TM 2012/0750
43	TM 2012/0751
43	TM 2012/0752
43	TM 2012/0753
43	TM 2012/0754
43	TM 2012/0755
43	TM 2012/0756
43	TM 2013/0149
43	TM 2013/0150
43	TM 2013/0151
43	TM 2013/0152
43	TM 2013/0153
43	TM 2013/0154
43	TM 2013/0155
43	TM 2013/0156
43	TM 2013/0157
43	TM 2013/0158
43	TM 2013/0215
43	TM 2013/0229
43	TM 2013/0253
43	TM 2013/0317
43	TM 2013/0318
43	TM 2013/0319
43	TM 2013/0320
44	TM 2013/0205
44	TM 2013/0217

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(731) носител на правото на трговски марка

(210) број на трговската марка

(731)	(210)
„ATBA"	МК/Т/ 2013/215
Ali Fadil Abdel Hussien	МК/Т/ 2013/305
B.S. A.	МК/Т/ 2013/280
B.S.A.	МК/Т/ 2012/1370
BASF Agro B.V. Arnhem(NL)	МК/Т/ 2013/306
Biofarma Pharmaceutical Industry Co.	МК/Т/ 2013/313
Biofarma Pharmaceutical Industry Co.	МК/Т/ 2013/314
Biogen Idec MA Inc. (a Massachusetts Corporation)	МК/Т/ 2013/264
Budget Rent A Car System, Inc.	МК/Т/ 2013/287
Budget Rent A Car System, Inc.	МК/Т/ 2013/289
COLGATE - PALMOLIVE COMPANY	МК/Т/ 2013/292
GM KOREA COMPANY, a company organized and existing under the law of the Republic of Korea	МК/Т/ 2013/300
HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	МК/Т/ 2013/265
HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	МК/Т/ 2013/266
HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	МК/Т/ 2013/267
HENKEL AG & Co. KGaA	МК/Т/ 2013/307
Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd.	МК/Т/ 2013/262
Old Navy (ITM) Inc.	МК/Т/ 2012/507
Old Navy (ITM) Inc.	МК/Т/ 2012/508
Pfizer Inc.	МК/Т/ 2013/308
PRIMA INTERNATIONAL VENTURES LTD.	МК/Т/ 2013/241
PRIMA INTERNATIONAL VENTURES LTD.	МК/Т/ 2013/242
PRIMA INTERNATIONAL VENTURES LTD.	МК/Т/ 2013/243
PRIMA INTERNATIONAL VENTURES LTD.	МК/Т/ 2013/244
Reckitt Benckiser LLC	МК/Т/ 2013/271
SHIMANO INC. A corporation, organized and existing under the laws of Japan, Manufacturers and Merchants, of	МК/Т/ 2013/302
SHIMANO INC. A corporation, organized and existing under the laws of Japan, Manufacturers and Merchants, of	МК/Т/ 2013/303
SHULTON, INC.	МК/Т/ 2013/249
SHULTON, INC.	МК/Т/ 2013/297
SHULTON, INC.	МК/Т/ 2013/298
SHULTON, INC.	МК/Т/ 2013/299
Specialized Bicycle Components, Inc.	МК/Т/ 2013/250
Specialized Bicycle Components, Inc.	МК/Т/ 2013/251
The Goodyear Tire & Rubber Company	МК/Т/ 2013/285
Transatlantic Holdings, Inc.	МК/Т/ 2013/316
Ашикоглу Иса	МК/Т/ 2013/180

БИМАНА СТУДИО ДООЕЛ СКОПЈЕ	МК/Т/ 2013/205
Бојан Трајковски	МК/Т/ 2013/224
ВИТАЛИА Никола и др. ДОО экспорт-импорт	МК/Т/ 2011/1372
Габор Ковач	МК/Т/ 2013/253
ДЕМА-СТИЛ доо	МК/Т/ 2013/137
Друштво за производство, трговија и услуги БАЛКАНСКА МЛЕКАРА ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2013/90
Друштво за производство, трговија и услуги БАЛКАНСКА МЛЕКАРА ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2013/101
Друштво за производство, трговија и услуги БАЛКАНСКА МЛЕКАРА ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2013/102
Друштво за вработување инвалидни лица - заштитно друштво производство, промет и услуги ТЕХНОИМПЕКС СКОПЈЕ ДОО экспорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2013/58
Друштво за вработување инвалидни лица - заштитно друштво производство, промет и услуги ТЕХНОИМПЕКС СКОПЈЕ ДОО экспорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2013/59
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2013/276
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2013/281
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2013/282
Друштво за производство трговија и услуги СТАМБОЛ-КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Велес	МК/Т/ 2013/245
Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС Ристо и други ДОО увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2012/622
Друштво за производство, трговија и услуги ВИБРАЗИОНИ ДООЕЛ увоз-извоз	МК/Т/ 2013/214
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ	МК/Т/ 2011/1234
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ экспорт-импорт Куманово	МК/Т/ 2011/1235
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ экспорт-импорт Куманово	МК/Т/ 2011/1236
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ экспорт-импорт Куманово	МК/Т/ 2011/1237
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово	МК/Т/ 2012/748
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово	МК/Т/ 2012/749
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово	МК/Т/ 2012/750
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово	МК/Т/ 2012/751
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово	МК/Т/ 2012/752
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово	МК/Т/ 2012/753
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово	МК/Т/ 2012/754
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово	МК/Т/ 2012/755
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово	МК/Т/ 2012/756
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2013/149
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2013/150
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2013/151
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2013/152
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2013/153
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2013/154
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2013/155

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2013/156
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2013/157
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2013/158
Друштво за промет и услуги „ЈУНИТИ ХОСТЕЛ“ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2013/317
Друштво за промет и услуги КАРЕС ГРУП ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2013/187
Друштво за странски јазици и преведувачки услуги ЈАЗИЧЕН ЦЕНТАР ВОРТЕКС ДОО Скопје	МК/Т/ 2013/231
Друштво за трговија и услуги ЦАЈС МОНОКЛ ДОО Скопје	МК/Т/ 2013/229
ДТУ Аполо Ратко ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2013/228
Ема Воденичарска	МК/Т/ 2013/175
Ема Воденичарска	МК/Т/ 2013/176
Ердин Браими	МК/Т/ 2013/95
Здружение за одгледувачи на овци „ДАШИ“ Дебар	МК/Т/ 2013/1094
Македонски Телеком АД-Скопје	МК/Т/ 2013/6
Македонски Телеком АД-Скопје	МК/Т/ 2013/7
Македонски Телеком АД-Скопје	МК/Т/ 2013/8
Македонски Телеком АД-Скопје	МК/Т/ 2013/9
МАКПРОГРЕС ДОО	МК/Т/ 2013/170
МАРГАРИТА ГОКИЌ	МК/Т/ 2013/183
МЏ РОБИН ДОО	МК/Т/ 2012/900
Ристовски Добре	МК/Т/ 2013/277
Скопски Саем ДОО Скопје	МК/Т/ 2013/318
Скопски Саем ДОО Скопје	МК/Т/ 2013/319
Скопски Саем ДОО Скопје	МК/Т/ 2013/320
The Procter & Gamble Company	МК/Т/ 2013/304
ТЕА ТОИС КОМПАНИ	МК/Т/ 2011/693
Тодоровска Анита	МК/Т/ 2013/217
ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. ПРИЛЕП	МК/Т/ 2011/1260
ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. ПРИЛЕП	МК/Т/ 2011/1261
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје	МК/Т/ 2013/236
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје	МК/Т/ 2013/237
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје	МК/Т/ 2013/238
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје	МК/Т/ 2013/270

РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (111) Регистарски број на документот
- (151) Дата на регистрирање
- (181) Дата на важење (очекувано)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
- (210) Број на пријавата
- (220) Дата на поднесување
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство
- (300) Право на првенство: дата, држава, број
- (450) Дата на објавување
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еџ-SY број на пријавата/исправа/решение)
- (732) Носител на правото
- (740) Застапник
- (770) Име и адреса на претходниот носител
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(111) **20936** (151) 05/08/2014
(210) ТМ 2008/1894 (220) 17/12/2008
(181) 17/12/2018
(450) 31/08/2014


(732) **ENERGY BRANDS INC.**

17-20 Whitestone Expressway, Whitestone, New York 11357, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) црна, бела, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(111) **20934** (151) 24/07/2014
(210) ТМ 2009/824 (220) 17/08/2009
(181) 17/08/2019
(450) 31/08/2014

(732) Друштво за трговија, застапништво и концигнација НИМЕТ ДООЕЛ експорт - импорт Скопје

ул. Војдан Чернодрински бр. 7, Скопје, МК

(740) ИЛИЈА ЧИЛИМАНОВ, АДВОКАТ

ул. 27 Март бр. 14, 1000 Скопје

(540)

nimet.com.mk

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 индустриски масла и масти, мазива, соединенија за собирање прашина со навлажување и врзување, горива (вклучително и течни горива за мотори) и материи за осветлување свеќи и фитили за осветлување, кл. 7 машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи, инкубатор за јајца, кл. 8 рачни алати и направи, прибор за јадење, ладно оружје, жилети

(111) **20935** (151) 24/07/2014
(210) ТМ 2010/912 (220) 06/08/2010
(181) 06/08/2020
(450) 31/08/2014

(732) Трговско друштво за трговија на големо и мало ИН СТАЈЛ-ДИЗАЈН ГРУПА ДОО увоз-извоз Скопје

ул. "Јан Хус" бр. 8, 1000 Скопје, МК

(540)

INTERNI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со мебел

(111) **20937** (151) 05/08/2014
(210) ТМ 2011/580 (220) 30/05/2011
(181) 30/05/2021
(450) 31/08/2014

(732) ДПТУ Воман Менаџер - Скопје

ул. Сава Михајлов 8 бр. 9, Скопје, МК

(540)

unifgrand

(591) сина, црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 текстил и текстилни производи

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со текстил и текстилни производи

(111) 20928	(151) 16/07/2014
(210) ТМ 2011/684	(220) 20/06/2011
	(181) 20/06/2021
	(450) 31/08/2014

(732) THE GILLETTE COMPANY**One Gillette Park, Boston, MA 02127, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

PROGLIDE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 8 бричеви и жилети, инструменти за бричење, диспенсери, касети и кертриџи, кои содржат сечила; делови и опрема за сите горенаведени производи

(111) 20922	(151) 24/07/2014
(210) ТМ 2011/816	(220) 25/07/2011
	(181) 25/07/2021
	(450) 31/08/2014

(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware**300 Renaissance Center, City of Detroit, State of Michigan 48265-3000, US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)



(591) бела, сива и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 моторни возила и делови за истите

(111) 20919	(151) 24/07/2014
(210) ТМ 2011/820	(220) 26/07/2011

(181) 26/07/2021

(450) 31/08/2014

(732) МАКПРОГРЕС ДОО**ул. "Илинденска" бб 2310 Винаца, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 колачи

(111) 20921	(151) 24/07/2014
(210) ТМ 2011/821	(220) 27/07/2011
	(181) 27/07/2021
	(450) 31/08/2014

(732) Babel Sajt Kft.**20. Kossuth L. u., H-7940 Kacsota, HU**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

HAJDU

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 сирење и млечни производи

(111) 20920	(151) 24/07/2014
(210) ТМ 2011/837	(220) 03/08/2011
	(181) 03/08/2021
	(450) 31/08/2014

(732) Playboy Enterprises International, Inc.**680 North Lake Shore Drive Chicago, Illinois 60611, US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)




(591) -

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки, покрила за глава (капи)

(111) **20924** (151) 24/07/2014
(210) ТМ 2011/1046 (220) 05/10/2011
(181) 05/10/2021
(450) 31/08/2014

(732) **Трговско друштво за новинско издавачка дејност и графичко производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје**
ул.Скупи б.б., 1000 Скопје, МК
(540)



(591) црвена, црна, бела, сина и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 брошури; весници, дневни весници, неделни весници, месечни изданија, годишни изданија, магазини; календари, календари на кои им се кинат листовите, календари /годишни/, каталози; корици за неповрзани списанија, листови /хартени производи/ обвивки /хартени производи / обвивки, корици /хартени производи/; обрасци, папки за документи; печатарски букви, печатарски производи, печатен материјал /печатници/, печатници /печатени работи/; плакати/постери/, проспекти, публикации, разгледници, регистри / книги/; рамки за сложување (печатарство), саатници (печатени саатници)/ возни редови/, хартија, часописи
кл. 28 змејови од хартија, играчки, игри
кл. 35 демонстрација на производи; економски прогнози, информации за дејноста, истражувања за дејностите; изнајмување рекламен простор, изнајмување рекламен материјал, јавно

мислење (испитување на јавното мислење); книги (книговодство) консултации врзани за прашањата на персоналот; лицитација (продажба на лицитација), објавување рекламни текстови, обработка на текстови, огласување /рекламирање/; пазар (побарувачка на пазарот), пазар (проучување на пазарот), плакатирање /огласување/; помош во управување со индустриски или трговски претпријатија, пребарувања за дејности, преписи на соопштенија; претплата на весници (услуги за претплата на весници) / за трето лице/, промоција/продажба на трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот/ маркетинг/; распределба /дистрибуција/ на примероци, рекламна документација (уредување на рекламна документација), рекламна хроника, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), ширење рекламен материјал / трактати, проспекти, печатени примероци/
кл. 41 наградни игри

(111) **20929** (151) 04/08/2014
(210) ТМ 2011/1051 (220) 05/10/2011
(181) 05/10/2021
(450) 31/08/2014

(732) **NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.**
inkilap Mah.Akcakoca sk.No:10, Umraniye,
Istanbul, TR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ОМЕПРАЗИД

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; фармацевтски производи

(111) **20925** (151) 24/07/2014
(210) ТМ 2011/1055 (220) 06/10/2011
(181) 06/10/2021
(450) 31/08/2014

(732) **Алфа Банка АД Скопје**
ул.Димитрие Чуповски бр.2, 1000 Скопје, МК
(540)

Alpha Open штеден влог

(591) црна, сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски работи

кл. 36 финансиски работи, монетарни работи

(111) **20930** (151) 04/08/2014

(210) ТМ 2011/1062 (220) 07/10/2011

(181) 07/10/2021

(450) 31/08/2014

(732) **JX Nippon Oil & Energy Corporation**
6-3 Otemachi 2-chome, Chiyodaku, Tokyo 100-8162, JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

ENEOS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 течност за пренесување

кл. 4 моторно масло; горива; течни горива;
индустриско масло; минерални масла и масти за
индустриска употреба (не за гориво); не-
минерални масла и масти за индустриска
употреба (не за гориво); масла за подмачкување;
индустриски лубриканти

(111) **20926** (151) 24/07/2014

(210) ТМ 2012/716 (220) 06/07/2012

(181) 06/07/2022

(450) 31/08/2014

(732) **ОХИС Билјана ДООЕЛ**
ул.Првوماјска б.б., Скопје, МК

(540)



(591) бела, розева, сина, виолетова, цијан,
жолта, црвена, зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за
перење

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со
средства за белење и други супстанции за
перење

(111) **20932** (151) 22/07/2014

(210) ТМ 2012/953 (220) 13/09/2012

(181) 13/09/2022

(450) 31/08/2014

(732) **Друштво за трговија и услуги ФОКУС**
НИКОЛА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.Јадранска магистрала бр.203, Скопје,
Карпош, 1000 Скопје, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(540)



(591) виолетова, светло виолетова, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 мебел, опрема што не е од метал за
мебел, мебел од метал, канцелариски мебел,
прегради од дрво за мебел, закачалки, маси за

техничко цртање, тоалетни комоди, фотелји, душеци, завртки што не се од метал, полици, алки, нитни што не се од метал, училишен мебел, двоседи (троседи), креденци, мијалници, каучи, маси

кл. 35 рекламирање, канцелариски работги, продажба на големо и продажба на мало со: Мебел, опрема што не е од метал за мебел, мебел од метал, канцелариски мебел, прегради од дрво за мебел, закачалки, маси за техничк цртзље, тоалетни комоди, фотелји, душеци, ззвртки што не се од метал, полици, алки, нитни што не се од метал, училишен мебел, двоседи (троседи), креденци, мијалници, каучи, маси, постелнина, прекривки за кревети, ткаенина за билијарди, бали штоф, брокат, калико, платно, прекривки за мебел од текстил, навлаки за мебел, завеси од текстил или пластика, дамаст, филц, прекривачи за мебел од пластика.мрежи птовт комарци, ткаенини имитации на животинска кожа, прекривачи за мебел од кожа, мебел (кожени украси за мебел), кожа необработена или полуобработена, тапети.завеси

(111) **20931** (151) 22/07/2014
(210) ТМ 2012/1096 (220) 17/10/2012
(181) 17/10/2022
(450) 31/08/2014

(732) **Мана Интернационал**
ул. Ѓорѓи Сугаре бр. 8 , МК
(540)



(591) црно, бела и сива
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 услуги при проджба на големо и мало со: текстил, кожна галантерија, чанти, паричници, каиши, обувки, накит, чорапи и хулахопки

(111) **20927** (151) 04/08/2014
(210) ТМ 2012/1117 (220) 24/10/2012
(181) 24/10/2022
(450) 31/08/2014

(732) **Друштво за консалтинг финансии и медија РЗ ИНФОМЕДИА ДОО Скопје**
бул.Св. Климент Охридски бр.53/1-3, 1000 Скопје, МК

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВКА ГРОЗДАНОВСКА
бул. Св. Климент Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје
(540)



(591) црно, бела, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности

(111) **20923** (151) 03/07/2014
(210) ТМ 2012/1257 (220) 27/11/2012
(181) 27/11/2022
(450) 31/08/2014

(732) **Rothmans of Pall Mall Limited**
Zahlerweg 4, 6300 Zug, CH

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) сите нијанси на сина, сите нијанси на сива, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 цигари, тутун, производи од тутун, запалки, кибрит, артикли за пушачи

(111) **20911** (151) 22/07/2014
(210) ТМ 2012/1274 (220) 30/11/2012
(181) 30/11/2022
(450) 31/08/2014

(732) Друштво за производство Трговија и услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ Скопје ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, МК (540)



(591) бела, црвена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалоци

(111) **20912** (151) 22/07/2014
(210) ТМ 2012/1275 (220) 30/11/2012
(181) 30/11/2022
(450) 31/08/2014

(732) Друштво за производство Трговија и услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ Скопје ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, МК (540)



(591) плава, бела, црвена
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(111) **20913** (151) 22/07/2014
(210) ТМ 2012/1276 (220) 30/11/2012
(181) 30/11/2022
(450) 31/08/2014

(732) Друштво за производство Трговија и услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ Скопје ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, МК (540)



(591) сина, бела, темно плава
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(111) **20914** (151) 22/07/2014
(210) ТМ 2012/1277 (220) 30/11/2012
(181) 30/11/2022
(450) 31/08/2014

(732) Друштво за производство Трговија и услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ Скопје ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, МК (540)



(591) плава, зелена, бела, темна плава
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалоци

(111) **20915** (151) 30/06/2014
 (210) ТМ 2012/1278 (220) 30/11/2012
 (181) 30/11/2022
 (450) 31/08/2014

(732) Друштво за производство Трговија и
 услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ Скопје
 ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, МК
 (540)



(591) црвена, зелена, бела, темна зелена
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалоци

(111) **20916** (151) 30/06/2014
 (210) ТМ 2012/1279 (220) 30/11/2012
 (181) 30/11/2022
 (450) 31/08/2014

(732) Друштво за производство Трговија и
 услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ Скопје
 ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, МК
 (540)



(591) плава, бела, црвена, зелена, темна зелена
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалоци

(111) **20917** (151) 22/07/2014
 (210) ТМ 2012/1298 (220) 05/12/2012
 (181) 05/12/2022

(450) 31/08/2014

(732) Друштво за производство Трговија и
 услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ Скопје
 ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, МК
 (540)




(591) црвена, бела, црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 32 енергетски пијалоци

(111) **20918** (151) 22/07/2014
 (210) ТМ 2012/1299 (220) 05/12/2012
 (181) 05/12/2022
 (450) 31/08/2014

(732) Друштво за производство Трговија и
 услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ Скопје
 ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, МК
 (540)



(591) црна, црвена, бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 32 енергетски пијалоци

(111) **20933** (151) 04/08/2014
 (210) ТМ 2012/1327 (220) 13/12/2012

(181) 13/12/2022

(450) 31/08/2014

**(732) Трговско друштво за производство на
рибони, трговија и услуги РИББОН Петревски
Дане ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**

**ул. Радушка бб Скопје, Ѓорче Петров, 1000
Скопје, МК**

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, црвена, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 класери (канцелариски материјали), кутии од картон или пластика, картон, производи од картон, папки (канцелариски материјали), фасцикли за документи (канцелариски материјали), етикети што не се од текстил, регистар (главни книги), канцелариски прибор со исклучок на мебел, канцелариски материјали, печатени материјали, налепници

кл. 35 рекламирање, канцелариски работи, продажба на големо и продажба на мало на: класери (канцелариски материјали), кутии од картон или пластика, картон, производи од картон, папки (канцелариски материјали), фасцикли за документи (канцелариски материјали), етикети што не се од текстил, регистар (главни книги), канцелариски прибор со исклучок на мебел, канцелариски материјали, печатени материјали, налепници

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(111) регистарски број

(510)	(111)
1	TM 2013/0306
2	TM 2013/0058
2	TM 2013/0059
3	TM 2013/0180
3	TM 2013/0215
3	TM 2013/0249
3	TM 2013/0292
3	TM 2013/0297
3	TM 2013/0298
3	TM 2013/0299
3	TM 2013/0304
3	TM 2013/0307
4	TM 2013/0277
5	TM 2011/1372
5	TM 2013/0170
5	TM 2013/0264
5	TM 2013/0265
5	TM 2013/0266
5	TM 2013/0267
5	TM 2013/0270
5	TM 2013/0271
5	TM 2013/0292
5	TM 2013/0306
5	TM 2013/0308
5	TM 2013/0313
5	TM 2013/0314
6	TM 2013/0058
6	TM 2013/0059
8	TM 2013/0215
9	TM 2013/0183
9	TM 2013/0224
9	TM 2013/0250
9	TM 2013/0251
9	TM 2013/0287
9	TM 2013/0289

11	TM 2013/0187
12	TM 2013/0250
12	TM 2013/0251
12	TM 2013/0285
12	TM 2013/0287
12	TM 2013/0289
12	TM 2013/0300
12	TM 2013/0302
12	TM 2013/0303
14	TM 2013/0175
15	TM 2013/0183
16	TM 2013/0253
16	TM 2013/0287
16	TM 2013/0289
17	TM 2013/0137
18	TM 2012/0507
18	TM 2013/0215
20	TM 2013/0187
21	TM 2013/0187
21	TM 2013/0215
25	TM 2011/0693
25	TM 2013/0175
25	TM 2013/0176
25	TM 2013/0214
25	TM 2013/0215
25	TM 2013/0250
25	TM 2013/0251
28	TM 2013/0137
28	TM 2013/0215
29	TM 2011/1234
29	TM 2011/1235
29	TM 2011/1236
29	TM 2011/1237
29	TM 2012/0622
29	TM 2012/0748
29	TM 2012/0749

29	TM 2012/0750
29	TM 2012/0751
29	TM 2012/0752
29	TM 2012/0753
29	TM 2012/0754
29	TM 2012/0755
29	TM 2012/0756
29	TM 2012/0900
29	TM 2012/1370
29	TM 2013/0090
29	TM 2013/0101
29	TM 2013/0102
29	TM 2013/0170
29	TM 2013/0215
29	TM 2013/0236
29	TM 2013/0237
29	TM 2013/0238
29	TM 2013/0280
29	TM 2013/1094
30	TM 2011/1372
30	TM 2012/0622
30	TM 2012/0900
30	TM 2013/0090
30	TM 2013/0101
30	TM 2013/0102
30	TM 2013/0149
30	TM 2013/0150
30	TM 2013/0151
30	TM 2013/0152
30	TM 2013/0153
30	TM 2013/0154
30	TM 2013/0155
30	TM 2013/0156
30	TM 2013/0157
30	TM 2013/0158
30	TM 2013/0170

30	TM 2013/0215
30	TM 2013/0236
30	TM 2013/0237
30	TM 2013/0238
30	TM 2013/0241
30	TM 2013/0242
30	TM 2013/0243
30	TM 2013/0244
30	TM 2013/0253
31	TM 2013/0058
31	TM 2013/0059
31	TM 2013/0215
31	TM 2013/0236
31	TM 2013/0237
31	TM 2013/0238
32	TM 2011/1372
32	TM 2012/0622
32	TM 2013/0090
32	TM 2013/0101
32	TM 2013/0102
32	TM 2013/0215
33	TM 2013/0215
34	TM 2011/1260
34	TM 2011/1261
34	TM 2013/0095
34	TM 2013/0215
34	TM 2013/0262
34	TM 2013/0305
35	TM 2012/0508
35	TM 2013/0137
35	TM 2013/0175
35	TM 2013/0176
35	TM 2013/0215
35	TM 2013/0224
35	TM 2013/0228
35	TM 2013/0229
35	TM 2013/0231
35	TM 2013/0253
35	TM 2013/0276
35	TM 2013/0277

35	TM 2013/0281
35	TM 2013/0282
35	TM 2013/0285
35	TM 2013/0287
35	TM 2013/0289
35	TM 2013/0318
35	TM 2013/0319
35	TM 2013/0320
36	TM 2013/0176
36	TM 2013/0224
36	TM 2013/0287
36	TM 2013/0289
36	TM 2013/0316
37	TM 2013/0058
37	TM 2013/0059
37	TM 2013/0285
37	TM 2013/0287
37	TM 2013/0289
38	TM 2013/0006
38	TM 2013/0007
38	TM 2013/0008
38	TM 2013/0009
38	TM 2013/0276
38	TM 2013/0281
38	TM 2013/0282
39	TM 2013/0253
39	TM 2013/0287
39	TM 2013/0289
41	TM 2013/0175
41	TM 2013/0176
41	TM 2013/0183
41	TM 2013/0224
41	TM 2013/0229
41	TM 2013/0231
41	TM 2013/0287
41	TM 2013/0289
41	TM 2013/0318
41	TM 2013/0319
41	TM 2013/0320
42	TM 2013/0231

42	TM 2013/0245
42	TM 2013/0253
42	TM 2013/0276
42	TM 2013/0281
42	TM 2013/0282
42	TM 2013/0287
42	TM 2013/0289
43	TM 2011/1234
43	TM 2011/1235
43	TM 2011/1236
43	TM 2011/1237
43	TM 2012/0748
43	TM 2012/0749
43	TM 2012/0750
43	TM 2012/0751
43	TM 2012/0752
43	TM 2012/0753
43	TM 2012/0754
43	TM 2012/0755
43	TM 2012/0756
43	TM 2013/0149
43	TM 2013/0150
43	TM 2013/0151
43	TM 2013/0152
43	TM 2013/0153
43	TM 2013/0154
43	TM 2013/0155
43	TM 2013/0156
43	TM 2013/0157
43	TM 2013/0158
43	TM 2013/0215
43	TM 2013/0229
43	TM 2013/0253
43	TM 2013/0317
43	TM 2013/0318
43	TM 2013/0319
43	TM 2013/0320
44	TM 2013/0205
44	TM 2013/0217

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(732) носител на правото на трговската марка

(111) регистарски број

(210) број на пријавата

(732)	(210)	(111)
17-20 Whitestone Expressway, Whitestone, New York 11357, U.S.A.	МК/Т/ 2008/1894	20936
20. Kossuth L. u., H-7940 Kacsota, Hungary	МК/Т/ 2011/821	20921
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of Michigan 48265-3000, U.S.A.	МК/Т/ 2011/816	20922
6-3 Otemachi 2-chome, Chiyodaku, Tokyo 100-8162, Japan	МК/Т/ 2011/1062	20930
680 North Lake Shore Drive Chicago, Illinois 60611, U.S.A.	МК/Т/ 2011/837	20920
inkilap Mah.Akcakoca sk.No:10, Umraniye, Istanbul, Turkey	МК/Т/ 2011/1051	20929
One Gillette Park, Boston, MA 02127, U.S.A.	МК/Т/ 2011/684	20928
Zahlerweg 4, 6300 Zug, Switzerland	МК/Т/ 2012/1257	20923
бул.Св. Климент Охридски бр.53/1-3, 1000 Скопје, Македонија	МК/Т/ 2012/1117	20927
ул. "Илинденска" бб 2310 Винаца, Македонија	МК/Т/ 2011/820	20919
ул. "Јан Хус" бр. 8, 1000 Скопје, Македонија	МК/Т/ 2010/912	20935
ул. Ѓорѓи Сугаре бр. 8, Македонија	МК/Т/ 2012/1096	20931
ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, Македонија	МК/Т/ 2012/1274	20911
ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, Македонија	МК/Т/ 2012/1275	20912
ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, Македонија	МК/Т/ 2012/1276	20913
ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, Македонија	МК/Т/ 2012/1277	20914
ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, Македонија	МК/Т/ 2012/1278	20915
ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, Македонија	МК/Т/ 2012/1279	20916
ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, Македонија	МК/Т/ 2012/1298	20917
ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, Македонија	МК/Т/ 2012/1299	20918
ул. Радушка бб Скопје, Ѓорче Петров, 1000 Скопје, Македонија	МК/Т/ 2012/1327	20933
ул.Војдан Чернодрински бр. 7, Скопје, Македонија	МК/Т/ 2009/824	20934
ул.Димитрие Чуповски бр.2, 1000 Скопје, Македонија	МК/Т/ 2011/1055	20925
ул.Јадранска магистрала бр.203, Скопје, Карпош, 1000 Скопје, Македонија	МК/Т/ 2012/953	20932
ул.Првوماјска б.б., Скопје, Македонија	МК/Т/ 2012/716	20926
ул.Сава Михајлов 8 бр.9, Скопје, Македонија	МК/Т/ 2011/580	20937
ул.Скупи б.б., 1000 Скопје, Македонија	МК/Т/ 2011/1046	20924

ПРОМЕНИ

(111) 3566

(732) Акционерско друштво за
производство и промет на вино ВИНАРСКА
ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје
ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје ,
МК

(111) 508

(732) Kraft Foods Deutschland Holding GmbH
Langemarckstrasse 4-20, 28199 Bremen, DE

(111) 641

(732) FL EUROPE HOLDINGS, INC.
112 West 34th Street, City of New York, State
of New York 10120, US

(111) 3839

(732) Акционерско друштво за
производство и промет на вино ВИНАРСКА
ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје
ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје ,
МК

(111) 3841

(732) Акционерско друштво за
производство и промет на вино ВИНАРСКА
ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје
ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје ,
МК

(111) 2592

(732) Glaxo Group Limited, a British company
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

(111) 6351

(732) Wbr/Sire Ventures Inc.
3300 Warner Boulevard, Burbank, California,
US

(111) 2444

(732) LEK farmacevtska druzba d.d.
Verovskova 57, 1526 Ljubljana , SI

(111) 7984

(732) British American Tobacco (Brands) Inc.
2711 Centerville Road , Suite 300 , Wilmington
, Delaware , 19808, US

(111) 7765

(732) GKN HOLDINGS PLC
P.O.Box 55, Ipsley House, Ipsley Church Lane,
Redditch, Worcestershire B98 0TL, GB

(111) 7907

(732) SmithKline Beecham Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex
TW8 9GS, GB

(111) 8559

(732) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ
07936,, US

(111) 8875

(732) Schering-Plough Ltd., a Swiss
corporation
Weyrstrasse 20, CH-6000, Lucerne 6, CH

(111) 10037

(732) Actavis EAD
29, Atanas Dukov str. 1407 Sofia, BG

(111) 10278

(732) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48 000 Koprivnica, HR

(111) 10471

(732) Diners Club International Ltd.
2500 Lake Cook Road, Riverwoods, IL 60015,
US

(111) 10683

(732) Brunswick Bowling & Billiards
Corporation
1 N. Field Court, Lake Forest, Illinois, US

(111) 10929

(732) Лештар Игор

ул.Бојмија бр.4/45, Скопје, МК

(111) 10979

(732) MSD International Holdings GmbH

Weysstrasse 20 CH 6000, Lucerne 6, CH

(111) 13916

(732) Monster Energy Company

1 Monster Way Corona, CA 92879, US

(111) 13916

(732) Monster Energy Company

1 Monster Way Corona, CA 92879, US

(111) 13670

(732) Monster Energy Company

1 Monster Way Corona, CA 92879, US

(111) 13670

(732) Monster Energy Company

1 Monster Way Corona, CA 92879, US

(111) 15230

(732) BPB LIMITED

SAINT-GOBAIN HOUSE, BINLEY BUSINESS
PARK, COVENTRY CV32TT, GB

ПРЕНОС

(111) 508

(732) Kraft Foods Deutschland Holding GmbH

Langemarckstrasse 4-20, 28199 Bremen, DE

(111) 641

(732) FL EUROPE HOLDINGS, INC.

112 West 34th Street, City of New York, State
of New York 10120, US

(732) Glaxo Group Limited, a British company

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) 3191

(732) ConvaTec Inc.

200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ
08558, US

(111) 769

ПРОДОЛЖУВАЊА

(111) 52

(186) 22/02/2023

(111) 275

(186) 27/07/2023

(111) 641

(186) 29/12/2023

(111) 3826

(186) 16/06/2024

(111) 3667

(186) 07/11/2021

(111) 4851

(186) 08/10/2022

(111) 2580

(186) 22/12/2017

(111) 4267

(186) 06/04/2020

(111) 2597

(186) 20/01/2023

(111) 6351

(186) 25/05/2019

(111) 2852

(186) 10/07/2016

(111) 6240

(186) 25/04/2015

(111) 6233	(186) 25/04/2015
(111) 6446	(186) 17/05/2015
(111) 6150	(186) 22/09/2015
(111) 2402	(186) 01/07/2019
(111) 2409	(186) 25/12/2018
(111) 2432	(186) 10/09/2022
(111) 6928	(186) 19/04/2016
(111) 8106	(186) 08/11/2006
(111) 7369	(186) 25/12/2016
(111) 7373	(186) 26/12/2016
(111) 7636	(186) 09/05/2017
(111) 7984	(186) 25/06/2017
(111) 7691	(186) 20/08/2017
(111) 8471	(186) 25/08/2018
(111) 8593	(186) 24/11/2018
(111) 8281	(186) 09/12/2018
(111) 8335	(186) 27/09/2019
(111) 8692	(186) 14/12/2019
(111) 10282	(186) 07/04/2020
(111) 10037	(186) 23/08/2020
(111) 10471	(186) 27/03/2021
(111) 10473	(186) 19/04/2021
(111) 10683	(186) 23/04/2021
(111) 10947	(186) 17/08/2021
(111) 10711	(186) 06/09/2021
(111) 10929	(186) 17/10/2021
(111) 11258	(186) 22/07/2022
(111) 11259	(186) 22/07/2022
(111) 11319	(186) 26/07/2022
(111) 11141	(186) 14/08/2022
(111) 11266	(186) 06/09/2022
(111) 11097	(186) 04/10/2022
(111) 11272	(186) 30/10/2022
(111) 11270	(186) 30/10/2022
(111) 11271	(186) 04/11/2022
(111) 11276	(186) 04/11/2022
(111) 11268	(186) 25/11/2022
(111) 11628	(186) 29/11/2022

ИСТЕКУВАЊЕ

(111) 669

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 23/09/2011

(111) 673

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 23/09/2011

(111) 674

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 23/09/2011

(111) 676

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 23/09/2011

(111) 677

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 14/11/2011

(111) 3491

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 14/11/2011

(111) 3492

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 14/11/2011

(111) 3495

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 14/11/2011

(111) 3500

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 14/11/2011

(111) 2795

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 05/10/2011

(111) 967

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 05/10/2011

(111) 3909

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 05/10/2011

(111) 3929

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 05/10/2011

(111) 3019

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 05/10/2011

(111) 3020

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 05/10/2011

(111) 1061

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 22/10/2011

(111) 1058

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 08/08/2011

(111) 3527

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 23/10/2011

(111) 5046

Правото на трговската марка престанува да важи на: 07/10/2011

(111) 3818

Правото на трговската марка престанува да важи на: 07/10/2011

(111) 3789

Правото на трговската марка престанува да важи на: 07/05/2010

(111) 3832

Правото на трговската марка престанува да важи на: 09/09/2011

(111) 4936

Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/11/2011

(111) 5009

Правото на трговската марка престанува да важи на: 02/11/2011

(111) 5012

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/10/2011

(111) 5014

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/10/2011

(111) 5013

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/10/2011

(111) 5578

Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/09/2011

(111) 5097

Правото на трговската марка престанува да важи на: 07/10/2011

(111) 5580

Правото на трговската марка престанува да важи на: 17/10/2011

(111) 1542

Правото на трговската марка престанува да важи на: 29/10/2011

(111) 1546

Правото на трговската марка престанува да важи на: 29/10/2011

(111) 1598

Правото на трговската марка престанува да важи на: 24/09/2011

(111) 1677

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/09/2011

(111) 1812

Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/10/2011

(111) 1357

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/09/2011

(111) 2319

Правото на трговската марка престанува да важи на: 08/11/2011

(111) 4656

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/09/2011

(111) 4657

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/09/2011

(111) 4658

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/09/2011

(111) 4659

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/09/2011

(111) 4660

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/09/2011

(111) 2891

Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/05/2011

(111) 2902

Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/10/2011

(111) 7772

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/02/2007

(111) 9911

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/08/2010

(111) 9912

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/08/2010

(111) 10532

Правото на трговската марка престанува да важи на: 08/06/2011

(111) 10531

Правото на трговската марка престанува да важи на: 08/06/2011

(111) 10684

Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/06/2011

(111) 10685

Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/06/2011

(111) 10686

Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/06/2011

(111) 10802

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/06/2011

(111) 10943

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/08/2011

(111) 11003

Правото на трговската марка престанува да важи на: 17/08/2011

(111) 11004

Правото на трговската марка престанува да важи на: 17/08/2011

(111) 10713

Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/09/2011

(111) 10963

Правото на трговската марка престанува да важи на: 07/09/2011

(111) 10965

Правото на трговската марка престанува да важи на: 07/09/2011

(111) 10788

Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/09/2011

(111) 10789

Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/09/2011

(111) 10790

Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/09/2011

(111) 10791

Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/09/2011

(111) 10792

Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/09/2011

(111) 10719

Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/09/2011

(111) 10720

Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/09/2011

(111) 10971

Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/09/2011

(111) 10967

Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/09/2011

(111) 10735

Правото на трговската марка престанува да важи на: 17/09/2011

(111) 10968

Правото на трговската марка престанува да важи на: 24/09/2011

(111) 10911

Правото на трговската марка престанува да важи на: 03/10/2011

(111) 10910

Правото на трговската марка престанува да важи на: 03/10/2011

(111) 10946

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/10/2011

(111) 10930

Правото на трговската марка престанува да важи на: 17/10/2011

(111) 10952

Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/10/2011

(111) 10691

Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/10/2011

(111) 10733

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/10/2011

(111) 12652

Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/10/2011

(111) 8868

Правото на трговската марка престанува да важи на: 29/10/2011

(111) 10994

Правото на трговската марка престанува да важи на: 09/11/2011

(111) 10993

Правото на трговската марка престанува да важи на: 09/11/2011

(111) 10924

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/11/2011

(111) 10857

Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/11/2011

(111) 10869

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/11/2011

(111) 11787

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/05/2013

СПОЈУВАЊЕ

(111) **5016**

(732) Droga Kolinska, Zivilska industrija d.d.
Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, SI

ОГРАНИЧУВАЊА НА КЛАСИ

(111) 2597

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:

(510,511)

кл. 1 хемиски производи за индустрија, лепила и китови за израмнување на подови и сидови и лепење на подни покривки и покривки за сидови, лепила за лепење бетон, дрво, пластична пена или метал на други површини

кл. 2 бои, пигменти, смоли, колор бои, лакови, премазни бои

кл. 19 китови за затворање на пукнатини и дупки

(111) 2501

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:

(510,511)

кл. 3 сапуни, мириси, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, пасти за заби

кл. 25 кошули блузи, панталони, здолништа, фустани

(111) 6928

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:

(510,511)

кл. 9 персонални компјутери; микрокомпјутери; сервери на датотеки; лични дигитални подсетници; преносни компјутери; компјутеризирани прирачници и адресари (персонал организери); драјвери за дискети; драјвери за хард-дискови; контролори за диск-драјвери; видео графички контролори; драјвери за ленти за резервни копии (бацк-уп); касети со магнетни ленти; плочи со штампани кола; плочи со сериски приклучоци; комбинирани плочи со сериски и паралелни приклучоци; модеми; тастатури за компјутери; нумерички допуни за тастатури за компјутери; кукишта со напојување на електрична енергија за вградување на надворешни диск-драјвери; комплекти за конвертирање за екрани во боја кај преносни компјутери со екран од течни кристали; модули на меморија со директен пристап (RAM); нумерички копроцесори; електрични приклучни проводници; читачки мемории (ROM); модули на видео мемории со директен пристап (VRAM); кеш меморија; плочи за проширување на меморија; комплекти за подобрување на процесорски плочи за персонални компјутери; торби за носење на компјутери; програмирани магнетни дискети; упатства за корисници и прирачници кои се продаваат како целина со компјутери; драјвери за компакт-дискзаписи кои можат само да се читаат (ЦД-ROM); батерии кои можат да се полнат; автомобилски адаптери за електрична енергија; полначи на батерии; адаптери на наизменична струја за компјутери; електрични приклучни проводници за компјутери и компјутерски периферали; компјутерски уред за покажување особено глуфчиња, компјутерски моливи и куглици; станици за поврзување на компјутери (исто така познати како 'цонвениенце' основи и/или основи за проширување 'деск-топ' компјутери); адаптер за компјутерски периферали; комплекти за доградба на персонални компјутери заради додавање на звучни можности; ПЦМЦИА картици (Персонал Компјутер Меморис Цард Интернационал Асоцијационцардс-картици на Меѓународно здружение на мемориски картици за персонални компјутери); интелигентни системи за похранување-вградување на распоредот од податоците на драјверите (заради спречување на

губење на податоците); компјутери на база на користење компјутерски моливи; печатари и контролори за компјутери; софтвер за драјвери; картици за меѓусобни врски (интерфејс); касети за хартија (за печатари) и повеќенаменски уреди за довод на хартија; печатарски касети за компјутерски печатари и телефакс уреди; фонтовски модули кои можат да се програмираат за компјутерски печатари и телефакс уреди; дискети за регистрирање гаранции; системи за вградување диск-драјвери за персонални компјутери; контролори на приклучокот на компјутерска мрежа; уреди за непрекинато снабдување со електрична енергија (УПС); штитници на кабли за напојување; компјутерски софтвер за иницијализација и конфигурирање на компјутерот, за оперативни системи, за драјвери на компјутерски перифералии, за пристапување на базата на податоци, за пресликување на драјвери (дриве мирроринг), за заштита на податоци, за регистрирање на грешки, за автоматско пратење на ревизија, за автоматска регенерација на сервис, за испорака на програми и прифатување договор за лиценца, за пратење и управување со еден или повеќе сервери на датотека во локалната подрачна мрежа на персонални компјутери, референтни услужни програми за техничко информирање